



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 29 март 1976
Скопје
Број 10
Год. XXXII

Претплата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-601-128

89.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ

Се прогласува Законот за редовните судови, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 16 март 1976 година.

Бр. 06-940
16 март 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието
на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН ЗА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ

Глава I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Редовните судови се органи на државната власт кои во единствениот систем на власта и самоуправувањето на работничката класа и на сите работни луѓе вршат судска функција во рамките на својата надлежност утврдена со Уставот и со закон.

Член 2

Редовни судови (во натамошниот текст: судови) се: судовите од општа надлежност и стопанските судови.

Член 3

Судовите во вршењето на судската функција се независни и судат врз основа на Уставот, законите и самоуправните општи акти.

Член 4

Судовите: одлучуваат во споровите за основните лични односи, правата и обврските на граѓаните, правата и обврските на општествено-политичките заедници; изрекуваат казни и други мерки спрема сторителите на кривичните дела и други казниви дела определени со закон; одлучуваат за законитоста на поединечните акти на државните органи и организации што вршат јавни овластувања; ги решаваат споровите за имотните и работните односи, ако решавањето на овие спорови не им е доверено на самоуправните судови, и решаваат за други односи кога е тоа предвидено со закон.

Член 5

Судовите ги следат и проучуваат општествени-те односи и појави од интерес за остварувањето на

своите функции и на собранието на општината односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија и другите државни органи и на самоуправните организации и заедници им даваат предлози за спречување на општествено-опасните и штетните појави и за зацврстување на законитоста, општествената одговорност и социјалистичкиот морал.

Судовите во рамките на својот делокруг имаат право и должност да го известуваат собранието на општината односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија за примената на законите и за својата работа.

Стопанските судови, освен работите од став 1 и 2 на овој член, ги следат и односите и појавите што се од интерес за развојот на општествено-економските односи како и за правилното стопанско и финансиско работење на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

За своите ставови и оценки по прашањата што спаѓаат во делокругот на државните органи, организациите на здружениот труд и други организации и заедници, до кои дошле во работата, судовите имаат право и должност да ги известуваат тие органи, организации и заедници заради преземање на соодветни мерки за спречување и отстранување на општествено-опасните појави и зацврстување на законитоста.

Член 6

Судовите ги следат и проучуваат проблемите што произлегуваат од судската практика, а кои се од интерес за правилна и единствена примена на законот.

Член 7

Судовите поведуваат постапка за оценување на уставноста и законитоста ако прашањето на уставноста и законитоста настане во постапката пред судот.

Доколку судот што донел правосилна одлука не примени пропис, освен закон, или општ акт на орган на општествено-политичка заедница или самоуправен општ акт за кој смета дека не е во согласност со Уставот или не е во согласност со законот односно е спротивен на законот, должен е пред уставниот суд да поведе постапка за оценување на уставноста односно законитоста на тој пропис, општ акт односно самоуправен општ акт.

Член 8

Судовите, под условите предвидени во законот, им укажуваат правна помош на работните луѓе и граѓаните во остварувањето и заштитата на нивните права во работите од судска надлежност.

Член 9

Заради остварување на своите задачи секој суд донесува годишна програма за работа.

Член 10

Судовите се должни едни на други да укажуваат правна помош.

Судовите, државните органи и самоуправните судови се должни меѓусебно да си укажуваат правна помош.

Организациите на здружениот труд, месните заедници, самоуправните интересни заедници и другите

самоуправни организации и заедници се должни на судот да му даваат податоци и известувања потребни за водење на постапката.

Член 11

Повисокиот суд може да му укаже на понискиот суд на недостатоците забележани при решавањето по правните лекови, а ако таквите недостатоци се појавуваат кај повеќе судови или ако се од посебно значење, ќе ги запознае и другите првостепени судови од своето подрачје.

Член 12

Судовите меѓусебно соработуваат заради разгледување на прашања кои се однесуваат на проучување на општествените односи и појави и на спречување на општествено-штетните појави, на прашања од судската практика што се од интерес за правилна примена на законот, на организацијата на судската работа и на други прашања од заеднички интерес за судовите на одредено подрачје. По овие прашања судовите соработуваат и со самоуправните судови и другите правосудни органи.

Член 13

Повисоките судови од сите судови на своето подрачје можат да бараат податоци во врска со примената на законите, за проблемите што се јавуваат во судењето, како и други податоци што им се потребни за проучување на одредени прашања појавени во нивната работа.

Член 14

Постапката пред судовите се води на македонски јазик.

Припадниците на другите народи и народности, во остварувањето на своите права и должности пред судовите, имаат право на употреба на свој јазик и писмо.

Член 15

Припадниците на другите народи и народности поднесоците можат да ги доставуваат на јазикот на народот односно народноста.

Член 16

На припадниците на другите народи и народности судот ќе им обезбеди усно преведување на текот на постапката, како и на исправите и на другите писмени списи, во оној обем во кој тоа треба да се стори, а со оглед на својството на тоа лице во постапката.

За ова право ќе се запознае лицето кое може да се откаже од него ако го знае македонскиот јазик, а во записникот ќе се внесе дека лицето е поучено за ова право како и неговата изјава.

Преведувањето се врши преку преведувачи.

Член 17

На подрачјата на општините на кои живеат припадници на народностите, ако со статутот на општината е предвидена употреба на јазикот на одделна народност, постапката пред општинскиот суд што дејствува на тоа подрачје се води и на јазикот на таа народност.

Член 18

Поканите, одлуките и другите судски списи се доставуваат на македонски јазик.

Кога со статутот на општината, на чие подрачје дејствува судот, е предвидена употреба на јазикот на одделна народност, општинскиот суд од тоа подрачје на учесниците во постапката што и припаѓаат на таа народност списите (поканите, тужбите, одлуките, жалбите и другите поднесоци) ќе ги доставува и на јазикот на народноста, доколку во постапката го употребувале својот јазик. Тие можат да бараат постапката да се води и списите да им се доставуваат на македонски јазик.

Член 19

Трошоците за преведување на списите и трошоците за преведувачот паѓаат на товар на буџетските средства.

Член 20

На подрачјата на општините на кои живеат припадници на народностите, ако со статутот на општината е предвидена употреба на јазикот на одделна народност, општинскиот суд кој дејствува на тоа подрачје има постојан судски преведувач на јазикот на соодветната народност.

Член 21

Секој суд има свој службен назив.

Називот на судот го содржи и местото и седиштето на судот, како и називот и грбот на Социјалистичка Република Македонија.

На зградата во која е сместен судот се истакнува називот на судот.

Печатот на судот го содржи неговиот назив и седиште како и називот и грбот на Социјалистичка Република Македонија.

Член 22

Расправата пред судот е јавна.

Заради зачувување на тајната, заштитата на моралот, интересот на малолетниците или заради заштитата на други посебни интереси на општествената заедница, со закон се определува во кои случаи од расправата може да се исклучи јавноста.

Член 23

Работата на судовите е јавна.

Јавноста во судската работа се обезбедува посебно со јавно расправање пред судот, со давање известување за текот на судската постапка под услови предвидени со закон, овозможување на јавноста преку печатот и другите видови на информирање да се запознава со работата на судовите, со известување на надлежните собранија за работата на судовите, со огласување на составот на судските совети и со објавување на поважни судски одлуки.

Член 24

Судот суди во совет. Составот на советот се одредува со закон.

Со закон се одредува по определени работи да суди судијата поединец.

Член 25

Во судењето учествуваат судии и работни луѓе и граѓани како судии-поротници, на начин утврден со закон.

Член 26

Судиите и судиите-поротници ги избира и разрешува собранието на општината односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 27

Судиите се избираат за време од осум години и по истекот на ова време можат да бидат повторно избрани.

На судијата може да му престане функцијата само по силата на законот или со разрешување од страна на собранието што го избрало во случаи и под услови предвидени со овој закон.

Член 28

Судиите-поротници се избираат за време од четири години и по истекот на ова време можат да бидат повторно избрани.

На судијата-поротник може да му престане функцијата со разрешување од страна на собранието што го избрало во случаи и под услови предвидени со овој закон.

Член 29

Судија или судија-поротник не може да биде повикан на одговорност заради мислење дадено при донесувањето на судската одлука.

Судија и судија-поротник, без одобрение од собранието што го избрало, не може да биде притворен за кривично дело сторено во вршењето на судската функција.

Член 30

Судијата не може да биде делегат во собранието или член на извршниот совет на собранието што го избрало ниту да врши други работи кои се несврзливи со судската функција.

Како несврзливи со судската функција се сметаат работите чие вршење посредно или непосредно може да влијае врз самостојноста и независноста на судијата, како и работите што се однесуваат на укажување правна помош на физички и правни лица, чие вршење, посредно или непосредно, може да влијае врз личниот доход на судијата.

Кои работи се несврзливи со судската функција од претходниот став се одлучува на седница на судиите.

Седницата на судиите ја сочинуваат претседателот на судот и судиите.

Глава II

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ

Член 31

Функцијата на редовни судови во Социјалистичка Република Македонија ја вршат:

- општинските судови и окружните судови како судови од општа надлежност;
- окружните стопански судови;
- Стопанскиот суд на Македонија; и
- Врховниот суд на Македонија.

Општинските судови можат да имаат одделение надвор од седиштето на судот.

Член 32

Установувањето, укинувањето, подрачјето и седиштето на судовите се одредува со закон, а по претходно мислење од собранието на општината.

Со закон може да се пропише по одредени работи од надлежност на два или повеќе општински или окружни судови од општа надлежност односно окружни стопански судови, да суди односно да ги врши еден од тие општински, окружни стопански суд.

Член 33

Општински суд се установува за подрачјето на една или повеќе општини.

Во општински суд, кој покрива подрачје на две или повеќе општини, може да се основе одделение на општинскиот суд.

Одделението на општинскиот суд се основа за подрачјето на општината во која не е седиштето на судот.

Одделението се основа и укинува со одлука на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 34

Окружен суд се установува за подрачје на два или повеќе општински судови.

Окружен стопански суд се установува за подрачје на повеќе општини.

Член 35

Општинскиот суд надвор од местото на седиштето на судот може да одржува судски денови.

На судскиот ден судот им укажува на граѓаните правна помош во работите од судска надлежност, одржува рочишта по вонпроцесни предмети а, под условите пропишани со закон, може да одржува и претреси и расправи.

За одржувањето и престанокот на одржувањето на судски денови одлучува собранието на општината на чие подрачје се одржува судскиот ден.

Поблиски одредби за постапувањето на судот на судските денови се пропишуваат со судскиот деловник.

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ

1. Општински судови

Член 36

Општинските судови се надлежни:

А) Во кривичните работи

1. во прв степен:

а) да судат за кривични дела за кои со законот е предвидена како главна казна парична казна, казна затвор или строг затвор до десет години, ако за некои кривични дела не е со закон предвидена надлежност на друг суд;

б) да судат за кривични дела за кои со посебен закон е одредена надлежност на општински суд;

2. да водат подготвителна постапка, да судат за кривични дела извршени од малолетни лица за кои е пропишана казна строг затвор до десет години или поблага казна и да вршат други работи во врска со овие лица определени со закон;

3. да спроведуваат истрага за кривичните дела од своја надлежност како и во други случаи предвидени со закон;

4. да решаваат по жалба против решенијата на истражниот судија и по приговорот против обвинителен акт;

5. да постапуваат по предметите за правна помош, доколку со закон не е одредена надлежност на друг суд;

6. да вршат други работи одредени со Законикот за кривичната постапка.

Б) Во граѓанските работи

1. во прв степен да судат:

а) спорови за имотноправни односи доколку со закон не е предвидена надлежност на друг суд;

б) спорови за утврдување или оспорување на татковство, спорови за утврдување постоењето на брак, за поништување на брак или за развод на брак;

в) спорови за законско издржување,

г) спорови за чување и воспитување на деца,

д) спорови за нарушено владение,

е) спорови за стварни и лични службености,

ж) спорови за доживотно издржување,

з) спорови заради мана на стока,

и) спорови за откажување на договор за наем или закуп на ствари како и спорови за отказ на стан или деловни простории;

2. да одредуваат и спроведуваат извршување и обезбедување;

3. да решаваат вонпроцесни и оставински работи;

4. да вршат таписко-интабулациони работи, заверување на потписи, ракописи и преписи;

5. да постапуваат по предметите за правна помош доколку со закон не е одредена надлежност на друг суд;

6. да вршат и други работи одредени со закон.

Член 37

Општинските судови судат во совет кој е составен од еден судија, како претседател на советот и двајца судии-поротници.

Во совет составен од тројца судии општинските судови донесуваат судски одлуки надвор од главниот претрес.

Член 38

Доколку со друг закон не е поинаку одредено судијата на општински суд, како судија поединец:

1. суди за кривични дела за кои со закон е предвидена како главна казна парична казна и казна затвор до една година;

2. спроведува на истрага во кривични работи;

3. спроведува на подготвителна постапка спрема малолетници;

4. решава спорови за имотноправни побарувања ако вредноста на предметот на спорот не е поголема од 30.000 динари;

5. решава спорови за стварни и лични службености;

6. решава спорови за нарушено владение;
7. одредува и спроведува извршување и обезбедување;
8. решава вонпроцесни работи, освен ако со посебен закон не е поинаку пропишано;
9. решава оставински работи;
10. врши таписко-интабулациони работи, заверка на потписи, ракописи и преписи;
11. постапува по предметите за правна помош.

2. Одделение на општински суд

Член 39

Во одделението на општинскиот суд се вршат судски работи од надлежноста на општинскиот суд за подрачјето за кое одделението е установено.

3. Окружни судови

Член 40

Окружните судови се надлежни:

А) Во кривичните работи

1. Во прв степен:

а) да судат за кривични дела за кои со законот е предвидена како главна казна строг затвор над 10 години или смртна казна;

б) да судат за кривични дела предвидени во Кривичниот законик во следниве членови: 105а, став 4 — оддавање на државна тајна; 117, став 4 — здружување против народот и државата; 174 — повреда на угледот на државата, нејзините органи и претставници; 175 — повреда на угледот на странска држава или меѓународна организација; 176 — повреда на честа и угледот на шеф на странска држава, дипломатски претставник или претставници на меѓународна организација; 217, став 1 — 3 склучување на штетен договор и попречување на надворешно-трговското работење; 218, став 1 и 2 — оддавање и неовластено прибавување на службена тајна; 315, став 1 — кршење на законот од страна на судија; 320, став 1 и 2 — оддавање на службена тајна;

в) да судат за кривични дела за кои со посебен закон е одредена надлежност на окружен суд;

г) да водат подготвителна постапка, да судат за кривични дела извршени од малолетни лица за кои е пропишана казна поголема од десет години строг затвор и да вршат други работи во врска со овие лица определени со закон;

2. да спроведуваат истрага за кривичните дела од своја надлежност;

3. во втор степен да одлучуваат по жалбите против одлуките на општинските судови;

4. да решаваат по жалбите против решенијата на истражниот судија и по приговори против обвинителен акт;

5. да решаваат по барањата за издавање на обвинети и осудени лица;

6. да вршат работи што им се ставени во надлежност со друг закон.

Б. Во граѓанските работи

1. Во прв степен да судат:

а) за спорови од авторско право, како и спорови кои се однесуваат на заштитата или употребата на пронајдоци, примероци, модели или жигови или право на употреба на фирма;

б) за спорови што им се ставени во надлежност со посебен закон;

2. да донесуваат решение за признавање и дозволување извршување на одлуки на странски судови;

3. да одлучуваат по жалбите против одлуките на општинските судови;

4. да вршат работи што им се ставени во надлежност со друг закон.

Член 41

Доколку со друг закон не е поинаку одредено окружните судови во прв степен судат во совет составен од судија како претседател на советот и двајца судии-поротници, а во совет составен од

двајца судии и тројца судии-поротници судат за кривични дела за кои во законот е предвидена казна строг затвор преку десет години или смртна казна.

Во совет составен од тројца судии окружните судови одлучуваат во втор степен.

Во совет составен од тројца судии окружните судови донесуваат одлуки во прв степен надвор од главниот претрес.

Кога окружниот суд одлучува во втор степен на претрес по кривични работи, советот на окружниот суд е составен од двајца судии и тројца судии-поротници.

Кога окружниот суд одлучува во втор степен на расправа по граѓански работи, советот на окружниот суд е составен од двајца судии и тројца судии-поротници.

Работите во истрагата ги спроведува истражниот судија, како судија поединец.

Судијата поединец на окружниот суд донесува решение за признавање и дозволување извршување на одлуки на странски судови.

Член 42

Подготвителната постапка против малолетни лица сторители на кривични дела ја спроведува судијата за малолетници на општинскиот или окружниот суд.

За судење во прв степен за кривични дела извршени од малолетни лица од член 36 — А, точка 2 и член 40, точка 1 под г) надлежен е посебен совет за малолетници.

Советот за малолетници во општинскиот и окружниот суд се состои од судија за малолетници и двајца судии-поротници. Судијата за малолетници е претседател на советот.

Судијата за малолетници на општинскиот суд го определува претседателот на окружниот суд од редот на судиите на општинскиот суд, а судијата за малолетници на окружниот суд — претседателот на Врховниот суд на Македонија од редот на судиите на окружниот суд. Претседателот на судот може, по потреба, да определи заменик на судијата за малолетници.

Член 43

Советот за малолетници на окружниот суд кога одлучува во втор степен е составен од тројца судии.

По исклучок од став 1 на овој член, кога советот за малолетници на окружниот суд суди на претрес, составен е од двајца судии и тројца судии-поротници.

Член 44

Одредбите од член 42 и 43 се применуваат доколку со друг закон не е поинаку определено.

4. Окружни стопански судови

Член 45

Окружните стопански судови се надлежни:

а) да судат во прв степен стопански и поморски спорови, спорови за надоместок на штета во кои како странки се јавуваат општествено-политичките заедници, организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, без оглед на вредноста на предметот на спорот;

б) да ја спроведуваат постапката и да судат во прв степен за стопански престапи;

в) да судат стопански спорови кои се однесуваат на заштита и употреба на пронајдоци, примероци, модели и жигови и право на употреба на фирма;

г) да ја спроведуваат постапката за присилно порамнување и стечај и постапката за редовна ликвидација на организациите на здружениот труд и да ги судат споровите што ќе настанат при спроведувањето на постапката без оглед на вредноста на спорот и својството на странките во спорот;

д) да водат судски регистар за организациите на здружениот труд и другите организации за кои тоа е одредено со закон;

ѓ) да го спроведуваат извршувањето на одлуките на стопанските судови во стопанските спорови и стопанските престапи, освен за недвижност;

е) да ги судат стопанските спорови меѓу домашни правни лица и странски физички или правни лица, како и меѓусебните стопански спорови на странски физички или правни лица;

ж) да одлучуваат во прв степен за законитоста на поединечните акти во управно-сметководните спорови;

з) да вршат и други работи одредени со закон. За споровите од точка ж) е надлежен окружниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа престојувалиштето на тужителот.

Член 46

Доколку со друг закон не е поинаку одредено, окружните стопански судови судат во совет составен од еден судија, како претседател на советот, и двајца судии-поротници. Сечајниот совет е составен од тројца судии, од кои еден е претседател на советот.

Судијата на окружен стопански суд како судија поединец:

1. суди за стопански спорови, ако вредноста на предметот на спорот не е поголема од 50.000 динари;

2. спроведува истражни дејствија по стопански престапи;

3. суди за стопански престапи кога е тоа пропишано со посебен закон;

4. спроведува постапка и донесува одлуки по предметите за правна помош, обезбедување на докази и спроведување на привремени мерки пред отпочнувањето на постапката;

5. одлучува по предметите за запишување во судски регистар, како и во други вонпроцесни работи;

6. како стегаен судија постапува по сите прашања по кои со одредбите на овој закон не е предвидена надлежност на сечајниот совет.

5. Стопански суд на Македонија

Член 47

Стопанскиот суд на Македонија:

а) во рамките на надлежноста утврдена со закон, одлучува по жалбите против пресудите и другите одлуки на окружните стопански судови;

б) одлучува во прв степен кога е тоа одредено со закон;

в) решава по споровите за надлежноста меѓу окружните стопански судови.

Седиштето на Стопанскиот суд на Македонија е во Скопје.

Член 48

Стопанскиот суд на Македонија:

а) ја проучува судската практика и општествените односи и појави забележани во текот на работата на стопанските судови;

б) учествува во работата на Врховниот суд на Македонија кога Врховниот суд на Македонија утврдува начелни ставови и начелни правни мислења по прашањата од значење за единството во примената на републичките закони и другите прописи од страна на судовите од општа надлежност и стопанските судови;

в) учествува во работата на Врховниот суд на Македонија кога се одлучува за вонредни правни средства против правосилни одлуки на стопанските судови или се решава по спорови за надлежност меѓу судовите од општа надлежност и стопанските судови.

Член 49

Стопанскиот суд на Македонија суди во прв степен во совет составен од еден судија, како претседател на советот, и двајца судии-поротници, а

во втор степен во совет составен од тројца, од кои двајца се редовни судии и еден судија-поротник.

Кога решава спорови за надлежност, советот на Стопанскиот суд на Македонија е составен од тројца судии.

6. Врховен суд на Македонија

Член 50

Врховниот суд на Македонија, како највисок суд во Републиката, обезбедува единствена примена на законите од страна на судовите.

Седиштето на Врховниот суд на Македонија е во Скопје.

Член 51

Врховниот суд на Македонија:

а) утврдува начелни ставови и начелни правни мислења по прашања од значење за единството во примената на републичките закони и другите републички прописи и самоуправните општи акти од страна на судовите;

б) одлучува по редовните правни средства против одлуките на окружните судови донесени во прв степен;

в) одлучува во трет степен по редовните правни лекови против одлуките на окружните судови и својот совет донесени во втор степен и по барање на ревизија против одлуките на окружните судови донесени во втор степен;

г) одлучува по вонредни правни средства против правосилни одлуки на судовите од општа надлежност и стопанските судови, со кои е повреден републичкиот закон, а во случаи кога е тоа со закон предвидено, и кога е повреден сојузен закон;

д) одлучува во прв степен во управните спорови, доколку со закон не е пропишана надлежност на друг суд;

ѓ) ги решава споровите за надлежност меѓу окружните судови, меѓу судовите од општа надлежност и стопанските судови и меѓу редовните судови и самоуправните судови;

е) врши и други работи определени со посебни закони.

Член 52

Врховниот суд на Македонија одлучува на седница во совет составен од тројца судии, односно од пет судии, ако првостепениот односно второстепениот суд одлучувал во совет составен од двајца судии и тројца судии-поротници.

Во составот од став 1 на овој член одлучува и по барањата за вонредно ублажување на казната.

Кога Врховниот суд на Македонија одлучува во втор степен по жалбите против одлуките на советите за малолетници на окружните судови и решава во други случаи за овие лица определени со закон, советот е составен од тројца судии за малолетници. Кога советот за малолетници суди на претрес, составен е од двајца судии за малолетници и тројца судии-поротници.

Кога Врховниот суд на Македонија суди во втор степен на претрес односно расправа, советот е составен од двајца судии и тројца судии-поротници.

Врховниот суд на Македонија одлучува на општа седница по жалба на второстепен суд кога:

а) советот на Врховниот суд како второстепен суд изрекол смртна казна, ако таквата казна е пропишана со републички закон или казна строг затвор од 20 години или ако ја потврдил пресудата на првостепениот суд со која е изречена таква казна;

б) советот на Врховниот суд на Македонија како второстепен суд, врз основа на одржан претрес, утврдил поинаква фактичка положба од првостепениот суд и на така утврдената фактичка положба ја донел својата пресуда;

в) советот на Врховниот суд на Македонија, како второстепен суд, ја преправил пресудата на првостепениот суд со која обвинетиот е ослободен од обвинението и донел пресуда со која обвинетиот го огласил за виновен;

г) решава по барање за заштита на законитоста против одлуките на своите совети.

Кога Врховниот суд на Македонија одлучува за вонредните правни лекови донесени против одлуките на Стопанскиот суд на Македонија и кога решава за спорови за надлежност меѓу судовите од општа надлежност и стопанските судови односно редовните судови и судовите на здружениот труд, советот е составен од тројца судии на Врховниот суд и двајца судии на Стопанскиот суд на Македонија односно на Судот на здружениот труд на Македонија.

Кога Врховниот суд решава спорови за надлежност меѓу стопанските судови и судовите на здружениот труд, советот е составен од тројца судии на Врховниот суд на Македонија, еден судија на Стопанскиот суд на Македонија и еден судија на Судот на здружениот труд на Македонија.

Член 53

Врховниот суд на Македонија, односно Стопанскиот суд на Македонија, на судовите од општа надлежност односно на стопанските судови, им дава упатства за начинот на водење на евиденцијата и проучување на судската практика и општествените односи и појави што се забележани во текот на работата.

Член 54

Со одлука на Собранието на Социјалистичка Република Македонија може да се определи во град Скопје еден од општинските судови да биде надлежен за сите кривични предмети на малолетни лица.

Со одлуката од став 1 на овој член можат да се определат општинските судови што ќе ги решаваат кривичните предмети на малолетни лица од надлежност на повеќе општински судови од подрачјето на ист окружен суд.

Глава III

ПОДРАЧЈА И СЕДИШТЕ НА СУДОВИТЕ

1. Општински судови

Член 55

Во Социјалистичка Република Македонија постојат следните општински судови:

1. Општински суд во Берово за подрачјето на општината Берово;
2. Општински суд во Битола за подрачјата на општините Битола и Демир Хисар;
3. Општински суд во Гевгелија за подрачјата на општините Гевгелија и Валандово;
4. Општински суд во Гостивар за подрачјето на општината Гостивар;
5. Општински суд во Дебар за подрачјето на општината Дебар;
6. Општински суд во Делчево за подрачјето на општината Делчево;
7. Општински суд во Кавадарци за подрачјето на општината Кавадарци;
8. Општински суд во Кичево за подрачјата на општините Кичево и Македонски Брод;
9. Општински суд во Кочани за подрачјата на општините Кочани и Винаца;
10. Општински суд во Кратово за подрачјето на општината Кратово;
11. Општински суд во Крива Паланка за подрачјето на општината Крива Паланка;
12. Општински суд во Куманово за подрачјето на општината Куманово;
13. Општински суд во Неготино за подрачјето на општината Неготино;
14. Општински суд во Охрид за подрачјето на општината Охрид;
15. Општински суд во Прилеп за подрачјето на општината Прилеп;

16. Општински суд во Радовиш за подрачјето на општината Радовиш;

17. Општински суд во Ресен за подрачјето на општината Ресен;

18. Општински суд во Свети Николе за подрачјето на општината Свети Николе;

19. Општински суд Скопје I — во Скопје за подрачјата на општините Карпош и Центар;

20. Општински суд Скопје II — во Скопје за подрачјата на општините Гази Баба, Кисела Вода и Чаир;

21. Општински суд во Струга за подрачјето на општината Струга;

22. Општински суд во Струмица за подрачјето на општината Струмица;

23. Општински суд во Тетово за подрачјето на општината Тетово;

24. Општински суд во Титов Велес за подрачјето на општината Титов Велес;

25. Општински суд во Штип за подрачјата на општините Штип и Пробиштип;

26. Општински суд во Крушево за подрачјето на општината Крушево.

2. Окружни судови

Член 56

Во Социјалистичка Република Македонија окружни судови се:

1. Окружниот суд во Битола за подрачјата на општинските судови во Битола, Охрид, Прилеп, Ресен, Струга и Крушево;

2. Окружниот суд во Скопје за подрачјата на општинските судови во Гостивар, Гевгелија, Дебар, Кавадарци, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Неготино, Скопје I, Скопје II, Тетово и Титов Велес;

3. Окружниот суд во Штип за подрачјата на општинските судови во Берово, Делчево, Кочани, Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип.

3. Окружни стопански судови

Член 57

Во Социјалистичка Република Македонија окружни стопански судови се:

1. Окружниот стопански суд во Битола за подрачјата на општините Битола, Демир Хисар, Крушево, Охрид, Прилеп, Ресен и Струга;

2. Окружниот стопански суд во Скопје за подрачјата на општините Македонски Брод, Валандово, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Кавадарци, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Неготино, Скопје, Тетово и Титов Велес;

3. Окружниот стопански суд во Штип за подрачјата на општините Берово, Винаца, Делчево, Кочани, Пробиштип, Свети Николе, Струмица, Радовиш и Штип.

Глава IV

ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Судска управа

Член 58

Работите со кои се обезбедуваат услови за правилно работење на судот се вршат во рамките на судската управа.

Работите на судската управа ги врши претседателот на судот врз основа на овластувањата утврдени со закон или општ акт на судот и е одговорен за нивното извршување.

Претседателот на судот вршењето на одредени работи од судската управа може да му го довери на судија.

Определени работи од судската управа врши Републичкиот секретаријат за правосудство.

Член 59

Вршењето на судската управа се состои во: увид во тоа дали работите се вршат уредно и бла-

говремено според судскиот деловник и другите прописи за организацијата и работата на судот, испитување наводите во поплаките на граѓаните во врска со неуредното работење на судовите односно непостапувањето или одолжувањето на судската работа по одделни предмети, како и увид во тоа дали се вршат и како се вршат другите работи од судската управа со кои се обезбедува нормално работење на судовите.

Член 60

Претседателот на судот го претставува судот, се грижи за обезбедување на услови за правилна работа на судот, го утврдува распоредот на работите по претходно прибавено мислење од седницата на судиите, одлучува за одржување на рочишта надвор од седиштето на судот, одлучува за потребата од објавување на судските одлуки преку средствата за јавно информирање, дава известувања за текот на судската постапка, врши и други работи кои со закон или со друг општ акт му се ставени во надлежност.

Претседателот на општинскиот суд ги врши работите од претходниот став и во одделението на општинскиот суд.

Во случај на отсутност или спреченост, претседателот го заменува судија кого го определува претседателот на судот со годишниот распоред за работа.

Член 61

Републичкиот секретаријат за правосудство:

- ја следи и проучува работата на судовите во врска со усовршувањето на нивната организација, проблемите на кадрите и нивното стручно усовршување, обезбедувањето на услови за работа на судовите, благовременоста и експедитивноста и ажурноста во нивното работење,

- на судовите им дава упатства за вршење на работите од судската управа во согласност со судскиот деловник,

- на судовите им дава упатства за водење на статистичките податоци,

- врши увид во работите од судската управа на судовите,

- ги испитува наводите од претставките и поплаките во врска со неуредното работење на судовите односно непостапувањето или одолжувањето на судската работа по одделни предмети.

Републичкиот секретаријат за правосудство може да бара од судовите податоци и извештаи што му се потребни за вршење на работите на судската управа.

Во вршењето на работите од став 1 и 2 на овој член Републичкиот секретаријат за правосудство не може да преземе дејствија кои би имале влијание врз судот при одлучувањето по судските работи.

Член 62

Републичкиот секретар за правосудство донесува правилник за внатрешно работење на судовите (судски деловник).

Со судскиот деловник се пропишува организацијата и начинот на работење на судовите, а посебно правилата за водење на судски уписници и други помошни книги, за работата на судската писарница, за обрасците што се употребуваат во работата на судот, за постапувањето со судските списи од нивниот прием до архивирањето, за материјалното и паричното работење, за работата по меѓународна правна помош, за постапката при укажување на правна помош на граѓаните во судот и надвор од судот, за информирање на јавноста за работата на судот, за евиденција на приправничката практика во судовите, за повикување и распоредување на судиите-поротници по судските совети, за работата во совет, за работата на седници на судски одделенија и др.

Во судскиот деловник се пропишува и начинот на организација на заедничките служби во суд-

ските згради во кои се сместени повеќе правосудни органи.

Член 63

Кога ќе се утврди дека работите од судската управа не се вршат уредно и благовремено според судскиот деловник и другите прописи за организацијата и работата на судот, а тоа има влијание врз вршењето на благовременоста, експедитивноста и ажурноста во работењето на судовите, Републичкиот секретаријат за правосудство ќе му укаже на претседателот на судот.

Ако и покрај ваквите укажувања положбата на судската управа не се подобри, републичкиот секретар за правосудство е должен за тоа да го извести надлежното собрание и да предложи преземање на соодветни мерки.

2. Судски одделенија

Член 64

Во судовите во кои повеќе совети односно судии поединици одлучуваат за работи од иста правна област, се формираат судски одделенија во чиј состав влегуваат судиите што одлучуваат во работите од иста правна област.

На седниците на судските одделенија се разгледуваат прашања од интерес за работата на сите совети односно судии што се во состав на одделението.

Во општинските и окружните судови, окружните судови, окружните стопански судови и Стопанскиот суд на Македонија, се одржуваат седници со сите судии на кои посебно се разгледуваат прашања кои се однесуваат на општествените односи кои судот ги проучувал, се утврдуваат извештаи и известувања за собранијата и други органи и организации и се утврдува годишниот распоред за работата на судиите.

Член 65

Во Врховниот суд на Македонија и Стопанскиот суд на Македонија се свикнува седница на одделение и кога ќе се утврди дека по прашањето за примена на законот постои несогласност меѓу некои совети или кога еден совет одлучи да го измени правното мислење усвоено од дотогашната своја практика или мислење дотогаш усвоено од сите совети.

Правното мислење усвоено на седница на одделение задолжително е за сите совети во состав на одделението.

Член 66

Седницата на судското одделение на Врховниот суд на Македонија односно Стопанскиот суд на Македонија ја свикнува и со нејзината работа раководи претседателот на одделението.

Седницата на одделението донесува правно мислење со мнозинство на гласови на сите судии што се во состав на одделението.

Претседателот на Врховниот суд на Македонија односно на Стопанскиот суд на Македонија може да учествува во работата на седницата на одделението.

Одредбите од овој член за свикнувањето и работата на седниците на судските одделенија соодветно се применуваат и во општинските, окружните и окружните стопански судови.

Член 67

За обезбедување спроведувањето на одредбите од Законикот за кривичната постапка за истражните дејствија, кои доколку не се извршат без одлагање, штетно би се одразиле врз натамошното водење на постапката, окружните и општинските судови организираат дежурна истражна служба надвор од работното време во работни денови, саботи, недели и државни празници.

3. Општа седница на Врховниот суд на Македонија**Член 68**

Врховниот суд на Македонија на општа седница:

- утврдува начелни ставови и начелни правни мислења по прашања од значење за единството во примената на републичките закони и другите републички прописи и самоуправните општи акти од страна на судовите,
- одлучува во случаи предвидени со закон,
- дава мислење за потребата од донесување или измена на закони или други прописи,
- предлага давање на автентично толкување на републички закон,
- разгледува прашања кои се однесуваат на општествените односи и појави кои судот ги след и проучува и утврдува извештаи и известувања за Собранието на Социјалистичка Република Македонија или други органи или организации,
- утврдува програма за работата на судот и годишен распоред за работата на судиите,
- врши други работи определени со закон.

Член 69

Општата седница на Врховниот суд на Македонија ја свикнува и со неа раководи претседателот на судот.

Општата седница ја сочинуваат претседателот и сите судии на Врховниот суд на Македонија.

За полноважно одлучување на општата седница потребно е во работата да учествуваат најмалку 2/3 од судиите. Одлуките се донесуваат со мнозинство на гласови на сите судии на тој суд.

Поблиски прописи за работата на општата седница се пропишуваат со деловник што го донесува општата седница.

4. Заедничка седница на Врховниот суд и Стопанскиот суд на Македонија**Член 70**

Кога претседателот на Врховниот суд на Македонија утврди дека судската практика е неизедначена по прашања што се од значење за единството во примената на републичките закони од страна на судовите од општа надлежност и стопанските судови, или дека во врска со неизедначената примена на републички закон кај судовите од општа надлежност и стопанските судови треба да се заземат начелни ставови и начелни правни мислења, закажува заедничка седница на Врховниот суд на Македонија и Стопанскиот суд на Македонија.

Претседателот на Врховниот суд на Македонија ќе свика заедничка седница и кога тоа ќе го побара претседателот на Стопанскиот суд на Македонија.

Заедничката седница ја сочинуваат претседателите и судиите на Врховниот суд на Македонија и на Стопанскиот суд на Македонија.

За одржување на заедничката седница е потребно присуство на најмалку 2/3 од судиите на секој суд.

Се смета дека определен став е заземен кога за него гласало мнозинството од присутните членови на заедничката седница.

На заедничка седница се определуваат делегатите за заедничката седница на Сојузниот суд, републичките врховни судови, покраинските врховни судови и Врховниот воен суд за заземање на начелни ставови по прашања што се од интерес за применувањето на сојузни прописи.

Делегатите се определуваат посебно за секоја заедничка седница.

Заедничката седница донесува деловник за работа на заедничката седница.

5. Критериуми за бројот на судиите и судските соработници во одделни судови**Член 71**

Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе утврди критериуми за определување бројот на судиите и судските соработници и приправници во окружните, окружните стопански и општинските судови.

Во судовите, во кои во рок од шест месеци од денот на донесувањето на одлуката за определување бројот на судиите не биде избран предвидениот број судии, повисоките судови се должни да делегираат судии од редот на своите судии.

Ако во рокот од претходниот став во одделен суд не биде избран определен број судии, ќе се поведе постапка за неговото укинување.

Глава V**СУДИИ И СУДИИ-ПОРОТНИЦИ****Член 72**

Бројот на судиите и судиите-поротници го утврдува Собранието на општината кое е надлежно за нивниот избор и разрешување односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Во општинскиот суд установен за територија на две или повеќе општини бројот на судиите и судиите-поротници го одредува Собранието на општината каде што се наоѓа седиштето на судот, по претходна согласност на Собранијата на другите општини.

Одредбите на овој закон за судиите се однесуваат и на претседателот на судот.

1. Избор на судии и судии-поротници**Член 73**

Судиите и судиите-поротници на општинскиот суд ги избира и разрешува Собранието на општината за чие подрачје е установен судот. Ако општинскиот суд е установен за подрачја на две или повеќе општини, изборот го вршат Собранијата на сите општини. Избран е оној кандидат кој ќе биде избран во сите Собранија на општините.

Судиите и судиите-поротници на окружен суд, на окружен стопански суд, на Стопанскиот суд на Македонија и на Врховниот суд на Македонија ги избира и разрешува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 74

За судија на општински суд, окружен суд и окружен стопански суд може да биде избран државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија дипломиран правник со потребното искуство и стручно знаење, со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

За судија на Врховниот суд на Македонија и Стопанскиот суд на Македонија може да биде избран државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија дипломиран правник, кој се истакнал како правен стручњак и поседува морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Член 75

За судија-поротник може да биде избран државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кој е полнолетен и поседува морално-политички квалитети за вршење на оваа функција.

Судија-поротник во стопански суд, покрај условите предвидени во претходниот став, треба да биде лице кое, со оглед на своето стручно знаење или искуство, е способен да ја врши судската должност во стопанскиот суд.

Судија-поротник на општински, окружен и Врховен суд за судење на малолетници, покрај условите од став 1 на овој член, треба да биде лице кое има искуство во воспитување на малолетници.

Член 76

Судиите-поротници имаат право на надоместок на трошоците настанати во вршењето на судската функција и надоместок за изгубената заработувачка.

Поблиски прописи за надоместоците за судиите-поротници на општинските судови донесува Собранието на општината каде што се наоѓа седиштето на судот, а за судиите-поротници на другите судови Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 77

За судија или судија-поротник во ист суд не може да биде избрано лице кое на претседателот на судот или на избраниот судија на тој суд му е брачен другар или е во сродство во права линија или странична линија до втор степен.

Член 78

Собранието на општината односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија, кога избира судија на општински суд, окружен и окружен стопански суд, претходно ќе објави дека ќе врши избор на судија на одреден суд и ќе ги повика кандидатите во одреден рок да поднесат пријави до собранието. Рокот за пријавување не може да биде пократок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

Објавувањето дека ќе се избира судија на општински суд, на окружен и окружен стопански суд се врши во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ и во дневниот печат, а за судија на општински суд и во службениот гласник на општината што го објавува изборот.

Член 79

За резултатот на изборот собранието ќе го извести судот за избраниот судија и судијата.

Против одлуката за избор не може да се води управна ниту, пак, судска постапка.

Член 80

Избор на судиите на кои им истекува мандатот се врши најдоцна 15 дена пред истекот на мандатот.

Член 81

Избраниот судија, пред да стапи на должност, дава свечена изјава пред претседателот на собранието што го избрало.

Судиите-поротници даваат свечена изјава пред претседателот на судот.

Текстот на свечената изјава гласи:

„Изјавувам дека во вршењето на судската должност ќе се залагам за развојот на социјалистичката самоуправна заедница и остварувањето на заедничките интереси на работничката класа и на работните луѓе и граѓаните на Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за остварување на општествено-економските и другите самоуправни односи и права на самоуправните организации и заедници и на работните луѓе и дека ќе се придржувам за Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставот на Социјалистичка Република Македонија, законите и самоуправните акти и дека совесно и одговорно ќе ја вршам својата должност“.

Член 82

Во вршењето на судската функција судијата е должен да придонесува за заштитата и јакнењето на уставноста и законитоста како и да ги штити правата, слободите, должностите и материјалната и општествената положба на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

Член 83

Судиите се должни стручно да се усовршуваат.

Член 84

За штетата што судијата во вршењето на судската функција со својата незаконита или неправилна работа ќе им ја стори на граѓаните или на правни лица, одговара Социјалистичка Република Македонија.

Ако врз основа на правосилна пресуда Социјалистичка Република Македонија ја надоместила штетата сторена од судијата, може од него да бара надоместок на исплатениот износ само ако тој штетата ја сторил намерно или со крајно невнимание.

2. Времено упатување на работа во друг суд**Член 85**

Судија на општински, окружен и окружен стопански суд може да биде временно упатен на работа во друг суд по своја согласност најмногу до шест месеци во една година.

Времено упатување во друг суд се врши само доколку поради спреченост или изземање на судија или поради други оправдани причини е доведено во прашање редовното работење на судот.

Член 86

Во општински суд може да биде временно упатен на работа судија на окружен суд или судија на друг општински суд од подрачјето на истиот окружен суд.

Во окружен стопански суд може да биде временно упатен на работа судија на друг окружен стопански суд.

Решение за временно упатување на работа во друг суд во случајот од став 1 на овој член донесува претседателот на окружниот суд со претходна согласност на извршниот орган на собранието на општината во која се упатува судијата, а од став 2 — претседателот на Стопанскиот суд на Македонија.

Ако упатувањето се врши за време до еден месец, не се бара согласност од претходниот став.

Член 87

Судијата, кој временно се упатува на работа во друг суд, има право на личен доход на товар на судот во кој е упатен.

Ако судијата е упатен на работа надвор од местото на неговото живеалиште, има право на дневници или надоместок за двоен живот од семејството на товар на судот во кој е упатен.

3. Разрешување на судија и судија-поротник**Член 88**

Судијата и судијата-поротник го разрешува од должноста собранието што го избира.

Ако за разрешување се надлежни собранија на повеќе општини, судија или судија-поротник ќе се смета за разрешен ако е разрешен само во едно од тие собранија.

Член 89

Судија ќе биде разрешен од должност:

1. кога самиот бара да биде разрешен,
2. кога по своја согласност ќе биде избран во друг суд или избран односно именуван на друга должност,
3. кога ќе биде осуден за кривично дело на казна затвор во траење повеќе од 6 месеци,
4. кога ќе се утврди дека извршил потешка повреда на судската должност односно на угледот на судската служба или дека со својата работа покажал дека не е способен за вршење на таа должност,
5. кога ќе се утврди дека немал услови повторно да биде избран за судија,
6. кога ќе се утврди дека трајно ја загубил работната способност за вршење на судската функција,

7. ако се утврди дека е морално-политички неподобен за вршење на судската функција,

8. ако се утврди дека не е стручно способен за вршење на судската функција или дека подолго време неуредно ја врши должноста на судија односно дека подолго време не постигнува задоволителни резултати во работата,

9. кога ќе наполни 40 години пензиски стаж (маж) и 35 години пензиски стаж (жена).

Член 90

Судијата може да биде разрешен од должноста ако Собранието на општината односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија одлучило, заради намалување обемот на работата, да се намали бројот на судските места во судот.

Се смета дека судијата е разрешен од должноста ако биде укинат судот во кој е избран.

Член 91

Судија, кој не е повторно избран или е предвреме разрешен заради укинување на судот или намалување обемот на работата на судот, за шест месеци по престанокот на должноста ги задржува сите права од работата и врз основа на работата. За тоа време има право на личен доход, доколку не се вработи претходно, во висина на личниот доход, што го примал во последниот месец пред престанувањето на судиската должност, како и на другите зголемувања на личниот доход и на другите примања на судиите.

Судија кој не е повторно избран или е предвреме разрешен според одредбите од претходниот став, му се става на располагање на Собранието на општината односно на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и може за тоа време да му се довери вршење на одредени работи кои одговараат на неговата стручна подготовка и функцијата што ја вршел.

Судија, кој наполнил 30 години пензиски стаж до денот на разрешувањето, ги задржува правата од став 1 на овој член една година по престанокот на должноста.

Член 92

Судија-поротник ќе биде разрешен од должноста пред истекот на времето за кое е избран:

1. кога самиот ќе побара да биде разрешен,
2. кога ќе се утврди дека е недостоен или неспособен за вршење на судиската функција,
3. кога ќе се утврди дека неуредно ја врши должноста на судија-поротник,
4. ако се утврди дека е морално-политички неподобен за вршење на оваа функција.

Член 93

Ако судијата побара да биде разрешен, а надлежното собрание не донесе одлука по ова барање во рок од 3 месеци од денот на поднесувањето на барањето, судот, по барање од претседателот на судот или од судијата, ќе утврди дека му престанала должноста во судот и за тоа ќе го известат надлежното собрание.

Член 94

Судија, кој е избран во друг суд односно е избран или именуван на друга должност, не може да стапи на таа должност пред надлежното собрание да го разреши од судиската должност.

Член 95

Одлука за разрешување од должност на судија или судија-поротник поради немање на морално-политички квалитети може да се донесе само ако претходно е спроведена постапка за утврдување на причините за разрешување и ако во таа постапка судијата односно судијата-поротник имал можност да се изјасни за причините.

Член 96

Предлог за отпочнување на постапка за разрешување на судија поради причините од точките 4, 5, 7 и 8 од член 89 на овој закон поднесува

општата седница на Врховниот суд на Македонија односно седницата на судиите на Стопанскиот суд на Македонија. Во предлогот ќе се изнесат причините поради кои се предлага отпочнување на постапка.

Предлог за отпочнување на постапката за разрешување на судија-поротник наведен во точка 2—4 од член 92 може да поднесе претседателот на судот во кој судијата-поротник е избран.

Во предлогот мораат да се изнесат причините поради кои се покренува постапката за разрешување.

За поднесување на предлогот од став 1 на овој член ќе се известат републичкиот секретар за правосудство.

Комисијата за прашања на изборите и именувачката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија односно соодветното тело на Собранието на општината, по предлог или по своја иницијатива, донесува одлука за отпочнување и ја води постапката за разрешување на судијата.

Претседателот на судот го известува Собранието на соодветната општина односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија за тоа дека судијата ги исполнил условите за здобивање со право на старосна пензија, кое ќе го разреши од должноста и пред истекот на времето за кое е избран.

За разрешување на судијата и судијата-поротник Собранието го известува разрешениот судија односно судијата-поротник, судот чиј судија односно поротник е разрешен и Републичкиот секретаријат за правосудство.

Член 97

Ако општинскиот суд е установен за подрачјето на две и повеќе општини, Собранијата на општините можат да се согласат сите или некои работи во врска со изборот и разрешувањето на судиите и судиите-поротници, освен изборот на судијата и судија-поротник, да ги врши Собранието на општината во седиштето на судот.

Секое собрание на општината од подрачјето на општинскиот суд може независно од спогодбата од став 1 на овој член да покрене постапка за разрешување односно може да разреши судија и судија-поротник под услови предвидени со закон.

Член 98

На судијата за времето додека се наоѓа на отслужување на воената обврска, функцијата му минува.

4. Отстранување од должност на судија и судија-поротник

Член 99

Судијата ќе се отстрани од должноста додека се наоѓа во притвор.

Судијата може да биде отстранет од должноста додека трае истрагата и ако е отпочната постапка за негово разрешување поради тоа што е правосилно осуден за кривично дело кое го прави неподобен за вршење на судиската функција или заради потешка повреда на судиската должност.

Одлука за отстранување во случаите од став 1 и 2 на овој член за судијата донесува претседателот на судот, а за претседателот на судот претседателот на повисокиот суд.

Член 100

Ако против судијата-поротник е отворена истрага или е отпочната постапка за негово разрешување од должноста, претседателот на судот нема да го повикува судијата-поротник на вршење на должноста додека трае кривичната постапка односно постапката за разрешување.

Глава VI

СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ, ПРИПРАВНИЦИ И
ДРУГИ РАБОТНИЦИ ВО СУДОТ

Член 101

Во судовите постои потребен број стручни соработници, судски приправници и други работници за вршење на стручните, административните и помошните работи.

Во судовите можат да постојат и потребен број на редари (судски стражари) за одржување на редот во судската зграда.

Положбата, овластувањата и начинот на работење на судските редари ги пропишува републичкиот секретар за правосудство.

Член 102

Стручен соработник во суд може да биде дипломиран правник со положен правосуден испит.

Стручен соработник во Врховниот суд на Македонија и Стопанскиот суд на Македонија може да биде дипломиран правник со положен правосуден испит, кој поминал пет години на практика на правни работи.

Стручен соработник во окружен односно окружен стопански суд може да биде дипломиран правник со положен правосуден испит, кој поминал две години на практика на правни работи.

Член 103

Стручните соработници им помагаат во работата на судиите, ги проучуваат правните прашања во врска со работата на судот во некои видови на предмети, изработуваат нацрти на судски одлуки, земаат тужби на записник, предлози и други поднесоци и изјави на странките и работат самостојно или под надзор и упатство на судија, вршат и други стручни работи предвидени со закон или со правилник на судот.

Член 104

Судски приправник може да биде дипломиран правник кој ги исполнува општите услови за вработување во органите на управата.

Приправниците се вработуваат во општинските, окружните и окружните стопански судови и наизменично се распоредуваат на сите работи за да се здобијат со практика во сите области на судската работа.

Приправниците можат на определено време да се упатат на практика во друг суд, јавно обвинителство, јавно правобранителство, орган на управа или служба за правна помош.

Траењето на приправничката практика, условите за стекнување право за полагање на правосуден испит и програмата и начинот на полагање на испитот се уредува со посебен закон.

На приправник, кој не ќе го положи правосудниот испит во рок од 2 години му престанува својството на приправник во судот.

По положениот правосуден испит и исполнувањето на условите за стажот, приправникот се распоредува на работно место стручен соработник.

Глава VII

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

1. Постојани судски преведувачи

Член 105

За преведување на говор или писмени исправи се поставуваат постојани судски преведувачи.

Постојаните судски преведувачи ги поставува и разрешува републичкиот секретар за правосудство.

Поблиски одредби за правата и должностите на судските преведувачи донесува републичкиот секретар за правосудство.

2. Средства за работа на судовите

Член 106

Средства за работа на Врховниот суд на Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, окружните и окружните стопански судови обезбедува Социјалистичка Република Македонија, а средства за работа на општинскиот суд обезбедува општината.

Член 107

Кога општинскиот суд е установен за подрачја на две или повеќе општини, средствата за работа на судот спогодбено ги обезбедуваат општините.

Средствата од претходниот став се предвидуваат во буџетот на општината на чие подрачје е седиштето на судот.

Член 108

Надоместоците на личните доходи на претседателот на судот и судиите ги определува Собранието на Социјалистичка Република Македонија односно собранието на општината на начин на кој се определуваат надоместоците на личните доходи на функционерите што собранието ги избира односно именува.

Средствата што му се одобрени на судот за примање на приправници, за опрема, за стручно усовршување на судиите и другите работници и за други посебни намени, не можат да се користат за друга намена.

Глава VIII

САМОУПРАВУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ
ВО СУДОВИТЕ

Член 109

Прописите за самоуправување на работните луѓе во органите на управата и средствата за работа на органите на управата во Социјалистичка Република Македонија, како и прописите за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд се применуваат и на работниците во редовните судови, ако со овој закон не е поинаку определено.

Одредбите за одговорноста за повреда на обврските, утврдени со општиот акт на работната заедница на судот, не се применуваат на судиите.

Глава IX

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 110

Одредбите на член 36—54 на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1977 година.

Член 111

Окружните судови, најдоцна до 1 јануари 1978 година, ќе ги довршат истражните предмети и ќе донесат првостепена одлука по кривичните и граѓанските предмети што ќе ги примат во работа до 1 јануари 1977 година, а за кои според одредбите на овој закон, е надлежен општинскиот суд.

Член 112

Стопанскиот суд на Македонија, најдоцна до 1 јануари 1978 година, ќе ја доврши постапката по предметите примени до 1 јануари 1977 година за кои, според одредбите на овој закон, се надлежни окружните стопански судови.

Член 113

Предметите по кои по 1 јануари 1978 година, а по поднесени правни средства, второстепениот суд ќе донесе одлука со која се укинува првостепената одлука, ќе се достават до судот надлежен според овој закон.

Член 114

Општинските судови Скопје I и Скопје II правносилно ќе ги довршат предметите што ги примиле до 1 јануари 1977 година а што според изметната месна надлежност според одредбите на овој закон се од надлежност на друг суд.

Член 115

До донесувањето на законот за вонпроцесната постапка и законот за извршната постапка, одлуките на судот во втор степен од овие постапки се правосилни.

По однос на надлежноста на судот за решавање на барањето за заштита на законитоста што го поднесува јавниот обвинител, условите за поднесување на барањето и за другите прашања во постапката, ќе се применуваат одредбите на Законот за процесната постапка.

Член 116

Општинскиот суд во Неготино ќе отпочне со работа на 1 јануари 1977 година.

Општинскиот суд во Кавадарци по предметите примени до 1 јануари 1977 година, за кои е месно надлежен Општинскиот суд во Неготино, ќе постапува до 31 декември 1977 година.

Член 117

Републичкиот секретар за правосудство ќе го определи начинот и постапката за пренесување на архивата и несвршените предмети меѓу судовите надлежни според досегашните прописи и судовите надлежни според овој закон.

Член 118

Судиите избрани според досегашните прописи остануваат на должност и по влегувањето во сила на овој закон.

Времето за повторен избор на лицата од став 1 на овој член се смета од денот на последниот избор на судијата.

Избор на судиите-поротници ќе се изврши најдоцна до крајот на 1976 година.

Член 119

На денот кога почнува примената на овој закон, престануваат да важат: Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65); Законот за стопанските судови („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65); Законот за стварната надлежност на редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74); Законот за подрачјата на општинските и окружните судови од општа надлежност во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65 и 19/66); Законот за подрачјата на окружните стопански судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65 и 19/66).

На 1 јуни 1976 година престанува да важи Одлуката за определување општински судови кои ќе бидат надлежни за кривични предмети на малолетници од подрачјата на повеќе општински судови од ист окружен суд („Службен весник на СРМ“ бр. 27/68).

Републичките прописи, донесени врз основа на законите што престанале да важат, остануваат во сила шест месеци по влегувањето во сила на овој закон.

Правилникот за внатрешно работење на судовите (судски деловник) ќе се донесе во рок од 6 месеци по влегувањето во сила на овој закон.

Член 120

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

90.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО

Се прогласува Законот за јавното обвинителство,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 16 март 1976 година.

Број 06-941

16 март 1976 година

Скопје

Претседател

на Собранието

на СРМ,

Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Претседателството

на СРМ,

Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Јавното обвинителство е самостоен државен орган што ги гони сторителите на кривични и други со закон определени казниви дела, презема со закон определени мерки за заштита на интересите на општествената заедница и вложува правни средства заради заштита на уставноста и законитоста.

Член 2

Јавното обвинителство ја врши својата функција врз основа на Уставот и законите, а во согласност со политиката утврдена со општите акти на Собранието на општината односно на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 3

Јавното обвинителство ги следи и проучува општествените односи и појави од интерес за остварувањето на своите функции и на Собранието на општината односно на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и на другите државни органи и на самоуправните организации и заедници им дава предлози за спречување на општествено-опасните и штетните појави и за зацврстување на законитоста, општествената одговорност и социјалистичкиот морал.

Член 4

Јавното обвинителство, во рамките на својот делокруг, има право и должност да го известува Собранието на општината односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по нивно барање или по своја иницијатива, за примената на законите и за својата работа.

Член 5

Јавното обвинителство, со поднесување на извештај за својата работа на Собранието на општината односно на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, како и преку средствата за јавно информирање, ја известува јавноста за состојбата на криминалитетот и за другите проблеми и појави од општо значење забележани во текот на работата.

Во рамките на законот и во согласност со интересите на постапката, јавното обвинителство може да ја информира јавноста како и заинтересираните лица и за одделни случаи по кои постапува.

Член 6

Јавното обвинителство по прашањата што се од значење за остварување на неговите функции, како и по прашањата од заеднички интерес, соработува со правосудните органи и со други органи и организации.

Член 7

Повисокиот јавен обвинител, може, во согласност со овој закон, да му дава задолжителни упатства на понискиот јавен обвинител за неговата работа и да презема вршење на одделни работи за кои е надлежен понискиот јавен обвинител.

Повисокиот јавен обвинител може да го овласти понискиот јавен обвинител да води постапка по одделни предмети или да врши определени работи од надлежност на друг понизок јавен обвинител.

Член 8

Понискиот јавен обвинител е должен да ги извршува задолжителните упатства на повисокиот јавен обвинител што упатуваат кон преземање на определени мерки за заштита на интересите на општествената заедница или насочување на прогонот заради поефикасно откривање на кривичните дела и стопанските престапи, употреба на правни средства или во решавањето на конкретни предмети по прашањата за утврдување на фактите и примената на законот.

Член 9

Законот со кој се уредуваат правата, обврските и одговорностите на работниците во работните заедници во органите на општината и на Републиката се однесува и на работниците во работните заедници на јавните обвинителства, ако со овој или друг закон не е поинаку одредено.

Член 10

Работата во јавното обвинителство се врши на македонски јазик.

Припадниците на другите народи и народности, во остварувањето на своите права и должности пред јавното обвинителство имаат право на употреба на својот јазик и писмо.

Член 11

Припадниците на другите народи и на народностите поднесоците, пријавите и изјавите кои се однесуваат на преземање на дејствија за кои е овластено јавното обвинителство, имаат право да ги доставуваат на јазикот на народот односно народноста.

Член 12

На припадниците на другите народи и народности јавното обвинителство ќе им обезбеди усно преведување на текот на постапката, на исправите и на другите писмени списи, во оној обем во кој тоа треба да се стори, имајќи го предвид својството на тоа лице во постапката.

За ова право ќе се запознае лицето, кое може да се откаже од него ако го знае македонскиот јазик, а во записникот ќе се констатира дека лицето е поучено за ова право, како и неговата изјава.

Преведувањето се врши преку преведувач.

Член 13

Доколку со статутот на општината, на чие подрачје живеат припадници на народностите, е предвидена употреба на јазикот на одделна народност, пријавите, изјавите и одлуките по нив до општинското јавно обвинителство се поднесуваат и донесуваат и на јазикот на таа народност.

Член 14

Општинското јавно обвинителство што дејствува на подрачје на општина која со статутот предвидува употреба на јазик на одделна народност, може да има постојан преведувач на јазикот на соодветната народност.

Член 15

Трошоците за преведувањето на списите и за преведувачот паѓаат на товар на буџетските средства.

II. НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАСТУВАЊА

Член 16

Во остварување на функцијата на гонење на сторители на кривични дела и на стопански престапи јавното обвинителство се грижи за откривање на сторителите, поднесува барање за поведување на кривична постапка, презема мерки предвидени со закон заради правилно насочување на претходната постапка, покренува и застапува обвинение, изјавува редовни и вонредни правни средства и презема други дејствија предвидени со закон.

Член 17

Јавното обвинителство презема дејствија за чие вршење е овластено со закон во кривичната, постапката по стопански престапи и прекршочната постапка.

Во процесната, вонпроцесната, извршната, управната и во другите постапки, јавниот обвинител презема дејствија и врши други работи за чие вршење е овластен со посебен закон.

Член 18

Заради остварување функцијата на кривично гонење, јавното обвинителство е надлежно со органите на гонењето и други органи да утврдува и презема потребни мерки за откривање на кривичните дела кои се гонат по службена должност и стопанските престапи и за откривање на нивните сторители.

Член 19

Кога јавниот обвинител на Македонија ќе најде дека поради повреда на закон или на меѓународен договор постои основ да употреби правно средство против извршна судска одлука или одлука донесена во управна или друга постапка, може да бара да се одложи односно прекине извршувањето на таквата одлука, ако со нејзиното извршување би можеле да настапат неотстранливи штетни последици.

Барањето за одлагање односно прекинување на извршувањето од став 1 на овој член го поднесува јавниот обвинител на Македонија, овластен да го употреби правното средство против таквата одлука. Барањето за одлагање односно прекинување на извршувањето се поднесува до судот односно органот надлежен за дозволување на извршувањето, а ако извршувањето е во тек, до судот односно надлежниот орган кој го спроведува извршувањето.

По барање од јавниот обвинител на Македонија судот односно надлежниот орган ќе го одложи односно прекине извршувањето.

Одлагањето односно прекинувањето на извршувањето трае до донесувањето на одлука по правното средство на јавниот обвинител.

Одлуката за одлагање односно за прекинување на извршувањето престанува да важи ако јавниот обвинител на Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката не употреби правното средство.

Член 20

Јавното обвинителство е должно од граѓаните, државните органи, организациите на здружениот труд, месните заедници, други самоуправни организации односно заедници и други органи, организации и здруженија да прима пријави, поднесоци и изјави по предмети од својата надлежност, заради преземање на дејствија за кои е овластено.

Јавното обвинителство може да повикува граѓани и да бара од нив изјави и известувања во врска со нивните пријави, претставки и изјави.

Член 21

Јавното обвинителство од судовите, државните органи, организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници и другите органи, организациите и здруженија може да бара да му се доставуваат одредени списи и известувања што му се потребни за преземање на дејствија од неговата надлежност.

Органите и организациите од претходниот став се должни по барање на јавното обвинителство да даваат податоци и известувања потребни за вршење на неговата функција.

Член 22

Јавното обвинителство е должно на судовите и на државните органи да им укажува правна помош со доставување на списи или исправи кои се наоѓаат кај него потребни за водење на постапката.

Член 23

Јавните обвинителства се должни меѓусебно да соработуваат и да укажуваат правна помош по прашања што се од заеднички интерес во остварувањето на нивната функција.

Член 24

Функцијата на јавното обвинителство ја вршат: општинските јавни обвинители, окружните јавни обвинители и јавниот обвинител на Македонија.

Член 25

Општинското јавно обвинителство се формира за подрачје на еден или повеќе општински судови. Окружно јавно обвинителство се формира за подрачје на окружен суд.

Јавното обвинителство на Македонија се формира за територијата на Социјалистичка Република Македонија.

Седиштето на јавното обвинителство е во седиштето на судот.

Седиштето на јавното обвинителство на Македонија е во Скопје.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 26

Во Социјалистичка Република Македонија јавни обвинителства се:

A. ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА

1. Општинско јавно обвинителство во Берово, за подрачјето на Општинскиот суд во Берово,

2. Општинско јавно обвинителство во Битола, за подрачјето на Општинскиот суд во Битола,

3. Општинско јавно обвинителство во Гевгелија, за подрачјето на Општинскиот суд во Гевгелија,

4. Општинско јавно обвинителство во Гостивар, за подрачјето на Општинскиот суд во Гостивар,

5. Општинско јавно обвинителство во Дебар, за подрачјето на Општинскиот суд во Дебар,

6. Општинско јавно обвинителство во Делчево, за подрачјето на Општинскиот суд во Делчево,

7. Општинско јавно обвинителство во Кавадарци, за подрачјето на општинските судови во Кавадарци и Неготино,

8. Општинско јавно обвинителство во Кичево, за подрачјето на Општинскиот суд во Кичево,

9. Општинско јавно обвинителство во Крива Паланка, за подрачјето на Општинскиот суд во Крива Паланка,

10. Општинско јавно обвинителство во Кочани, за подрачјето на Општинскиот суд во Кочани,

11. Општинско јавно обвинителство во Куманово, за подрачјето на општинските судови во Куманово и Кратово,

12. Општинско јавно обвинителство во Охрид, за подрачјето на Општинскиот суд во Охрид,

13. Општинско јавно обвинителство во Прилеп, за подрачјето на општинските судови во Прилеп и Крушево,

14. Општинско јавно обвинителство во Радовиш, за подрачјето на Општинскиот суд во Радовиш,

15. Општинско јавно обвинителство во Ресен, за подрачјето на Општинскиот суд во Ресен,

16. Општинско јавно обвинителство во Свети Николе, за подрачјето на Општинскиот суд во Свети Николе,

17. Општинско јавно обвинителство во Скопје, за подрачјето на општинските судови Скопје I и Скопје II.

18. Општинско јавно обвинителство во Струга, за подрачјето на Општинскиот суд во Струга,

19. Општинско јавно обвинителство во Струмица, за подрачјето на Општинскиот суд во Струмица,

20. Општинско јавно обвинителство во Титов Велес, за подрачјето на Општинскиот суд во Титов Велес,

21. Општинско јавно обвинителство во Тетово, за подрачјето на Општинскиот суд во Тетово, и

22. Општинско јавно обвинителство во Штип, за подрачјето на Општинскиот суд во Штип.

B. ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА

1. Окружно јавно обвинителство во Битола за подрачјето на Окружниот суд во Битола и Окружниот стопански суд во Битола,

2. Окружно јавно обвинителство во Штип, за подрачјето на Окружниот суд во Штип и Окружниот стопански суд во Штип, и

3. Окружно јавно обвинителство во Скопје, за подрачјето на Окружниот суд во Скопје и Окружниот стопански суд во Скопје.

B. ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА

Јавно обвинителство на Македонија за територијата на Социјалистичка Република Македонија.

Член 27

Секое јавно обвинителство има службен назив, кој се истакнува на зградата во која е сместено обвинителството.

Називот на јавното обвинителство го содржи и местото и седиштето на јавното обвинителство како и називот и грбот на Социјалистичка Република Македонија.

Печатот на јавното обвинителство го содржи називот и грбот на Социјалистичка Република Македонија и називот и седиштето на јавното обвинителство.

Член 28

Секое јавно обвинителство постапува во границите на својата стварна и месна надлежност, ако со закон не е поинаку определено.

Член 29

Јавните обвинителства во остварување на своите функции постапуваат:

— општинското јавно обвинителство пред општинскиот суд,

— окружното јавно обвинителство пред окружниот суд и окружниот стопански суд,

— Јавното обвинителство на Македонија пред Врховниот суд на Македонија и Стопанскиот суд на Македонија.

Јавното обвинителство постапува и пред други органи од својата територија односно подрачје кога е за тоа овластено со посебен закон.

Во надлежност на општинското јавно обвинителство спаѓаат и работите кои со закон не се дадени во надлежност на другите јавни обвинителства.

Член 30

Јавниот обвинител го претставува јавното обвинителство, раководи со неговата работа и врши други права и должности со овој или друг закон или општ акт на јавното обвинителство.

Јавниот обвинител може да има еден или повеќе заменици.

Заменикот на јавниот обвинител може да врши секое од дејствијата во постапката пред судот и пред другите државни органи за кои според законот е овластен јавниот обвинител.

Бројот на замениците на јавниот обвинител го одредува надлежното собрание на општината односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 31

Кога јавниот обвинител е отсутен или спречен да ја врши својата должност, го заменува заменикот што тој ќе го одреди.

Во случај на отсутност или спреченост на општинскиот јавен обвинител кој нема заменик, окружниот јавен обвинител може времено да го упати својот заменик, најдолго шест месеци во една календарска година, да врши работи во соодветното општинско јавно обвинителство, или да одреди тие работи времено да ги врши јавен обвинител или негов заменик од друго општинско јавно обвинителство од подрачјето на истото окружно јавно обвинителство.

Член 32

За јавен обвинител и заменик на јавниот обвинител може да биде именуван државјанин на СФРЈ, кој е дипломиран правник и кој е морално-политички подобен за вршење на таа функција.

За општински или окружен јавен обвинител и нивни заменик може да биде именувано лице кое, покрај условите од претходниот став, има положено правосуден испит.

Член 33

Јавниот обвинител и неговиот заменик се именуваат на осум години, а по истекот на тој период можат повторно да бидат именувани.

Јавниот обвинител, односно неговиот заменик кој не ќе биде повторно именуван или ќе биде предвреме разрешен заради укинување на јавното обвинителство или намалување обемот на работата, во него, ги задржува сите права од трудот и врз основа на трудот за време од шест месеци по престанокот на функцијата. За тоа време тој има право на личен доход, доколку не се вработи, во висина на личниот доход што го примал во последниот месец пред престанувањето на функцијата, како и на зголемувањата на личниот доход и на другите примања на јавните обвинители односно заменици.

Јавниот обвинител односно неговиот заменик кој не е повторно именуван или ќе биде предвреме разрешен според одредбите од претходниот став, се става на располагање на Собранието на општината односно на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и за тоа време може да му се довери вршење на одредени работи кои одговараат на неговата стручна подготовка и функцијата што ја вршел.

Јавниот обвинител односно неговиот заменик кој наполнил 30 години пензиски стаж до денот на разрешувањето, ги задржува правата од став 2 на свој член една година по престанокот на функцијата.

Член 34

Општинскиот јавен обвинител и неговиот заменик ги именува и разрешува од должност Собранието на општината, по предлог на соодветното тело определено со статутот на општината, а по претходно прибавено мислење од јавниот обвинител на Македонија.

Доколку општинското јавно обвинителство дејствува на подрачје на општински суд за две или повеќе општини, именувањето и разрешувањето од должност го вршат Собранијата на тие општини, според претходниот став.

Член 35

Окружните јавни обвинители и нивните заменици и замениците на јавниот обвинител на Македонија ги именува и разрешува од должност Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, а по претходно прибавено мислење од јавниот обвинител на Македонија.

Член 36

Јавниот обвинител за својата работа и за работата на јавното обвинителство му одговара на Собранието што го именува и разрешува.

Заменикот јавен обвинител за својата работа му одговара на јавниот обвинител и на Собранието што го именува и разрешува.

Член 37

Пред стапувањето на должност јавниот обвинител и неговиот заменик даваат свечена изјава пред претседателот на Собранието што ги именува, која гласи:

„Изјавувам дека при вршењето на својата должност ќе се залагам за развојот на социјалистичката самоуправна заедница и за остварување на заедничките интереси на работничката класа и на работните луѓе и граѓаните на Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за остварување на општествено-економските и другите самоуправни односи и права на самоуправните организации и заедници и на работните луѓе и дека ќе се придржувам за Уставот на Социјалистичка Република Македонија и Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, законите и дека ќе постапувам согласно со политиката утврдена со општите акти на Собранието, дека својата должност ќе ја вршам совесно и одговорно и дека ќе го штитам поредокот на Социјалистичка Република Македонија и на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Член 38

Јавниот обвинител и неговиот заменик не можат да бидат делегати во Собранието на општествено-политичката заедница која ги именува ниту да вршат работа или служба што е несврзлива со нивната функција.

Како несврзливи со јавнообвинителската функција се сметаат работите чие вршење посредно или непосредно може да влијае врз самостојноста и независноста на јавниот обвинител и на неговите заменици, како и работите кои се однесуваат на укажување правна помош на физички и правни лица кои посредно или непосредно можат да влијаат врз личниот доход на јавниот обвинител.

Кои работи се несврзливи со јавнообвинителската функција одлучува јавниот обвинител на Македонија.

Член 39

Јавниот обвинител ќе биде разрешен од должност пред истекот на времето за кое е именуван:

- ако самиот побара да биде разрешен,
- ако биде осуден за кривично дело на безусловна казна затвор во траење подолго од 6 (шест) месеци,
- ако се утврди дека извршил потешка повреда на должноста односно функцијата што ја врши,
- ако се утврди дека трајно ја загубил работната способност за вршење на јавнообвинителската функција,
- ако неговото постапување во работата не е во согласност со политиката утврдена со општите акти на Собранието на општината односно на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
- ако се утврди дека е морално-политички неподобен за вршење на јавнообвинителската функција,
- ако се утврди дека не е стручно способен за вршење на јавнообвинителската функција или дека подолго време неуредно или неодговорно ја врши должноста односно подолго време не постигнува задоволителни резултати,

— ако наполни 40 години пензиски стаж (маж) или 35 години пензиски стаж (жена), и

— ако биде укинато јавното обвинителство или ако Собранието на општината односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија го намали бројот на работните места заменици на јавни обвинители, поради намалување обемот на работата.

Член 40

Кога јавниот обвинител ќе побара да биде разрешен од должност, а надлежното собрание не донесе одлука по барањето во рок од три месеци од денот на поднесувањето на барањето, јавниот обвинител на Македонија, по негово барање, ќе утврди дека му престанала должноста и за тоа ќе го извести надлежното собрание.

Член 41

Одлука за разрешување од должност на јавниот обвинител поради причините од член 39, став 1, алинеја 3, 5, 6 и 7 може да се донесе само ако претходно е спроведена постапка за утврдување на причините за разрешувањето и ако во таа постапка јавниот обвинител имал можност да се изјасни по нив.

Предлог за отпочнување на постапка за разрешување на јавниот обвинител поради причините од член 39, став 1, алинеја 3, 5, 6 и 7 дава јавниот обвинител на Македонија.

Одлука за отпочнување на постапка за разрешување, по предлог или по своја иницијатива, донесува соодветното тело одредено со статутот на Собранието на општината односно Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 42

Окружниот и општинскиот јавен обвинител ќе бидат отстранети од должноста ако против нив е поведена кривична постапка за кривично дело кое ги прави недостојни за вршење на јавнообвинителската должност или додека трае притворот.

Окружниот и општинскиот јавен обвинител ќе бидат отстранети од должноста ако против нив е покрената постапка за разрешување поради тоа што се осудени за кривично дело на безусловна казна затвор во траење подолго 6 (шест) месеци, од денот на правносиленоста на пресудата; поради морално-политичка неподобност или потешка повреда на должноста, од денот на покренувањето на постапката за разрешување од должноста.

Член 43

Одредбите од членовите 39—42 на овој закон се однесуваат и ќе се применуваат и на замениците на јавниот обвинител.

Член 44

Во јавните обвинителства за работа на правни работи се вработуваат потребен број работници кои се дипломирани правници со правосуден испит, под услови и постапка предвидена за вработување во органите на управата.

За приправник може да биде назначен дипломиран правник кој ги исполнува општите услови за вработување.

Приправникот се распоредува на сите работи и му се овозможува да се здобие со практика во сите области на работата во јавното обвинителство односно судот.

Прописите за траењето на приправничката практика, условите за стекнување право на полагање на правосуден испит, програмата и начинот на полагање на испитот се однесуваат и на приправниците во јавното обвинителство.

На приправник кој не ќе го положи правосудниот испит во рок од 2 години му престанува својството на приправник во јавното обвинителство.

По полагањето на правосудниот испит и исполнувањето на условите за стажот, приправникот се распоредува на работно место стручен соработник.

Член 45

За вршење на други стручни, финансиски, административно-технички и други работи во јавното обвинителство се вработуваат определен број работници со соодветна стручна и друга подготовка.

Член 46

Работите со кои се обезбедуваат услови за правилно работење во јавното обвинителство се вршат во рамките на јавнообвинителската управа.

Работите од јавнообвинителската управа ги врши јавниот обвинител врз основа на овластувањата утврдени со закон или со општ акт на јавното обвинителство.

Член 47

Јавниот обвинител се грижи за обезбедување на услови за правилна работа во јавното обвинителство, го донесува и утврдува распоредот на работите, врши и други работи кои со закон или друг општ акт му се ставени во надлежност.

Јавниот обвинител е одговорен за вршење на работите од јавнообвинителската управа.

Член 48

Прописите за внатрешно работење и водење евиденција во јавните обвинителства ги пропишува јавниот обвинител на Македонија.

Упатство за водење на единствена евиденција во јавните обвинителства донесува јавниот обвинител на Македонија.

Член 49

Внатрешната организација како и систематизацијата на работните места во општинското јавно обвинителство, освен за бројот на замениците на јавниот обвинител, ја утврдува јавниот обвинител во согласност со извршниот орган на Собранието на општината во седиштето на општинското јавно обвинителство.

Доколку општинското јавно обвинителство е формирано за две или повеќе општини, за систематизацијата од претходниот став извршниот орган на Собранието на општината ќе даде согласност, откако таква ќе добие и од извршните органи на Собранијата на другите општини.

Внатрешната организација и систематизација на работните места во окружните јавни обвинителства и Јавното обвинителство на Македонија, освен бројот на замениците на јавниот обвинител, ја утврдува окружниот односно јавниот обвинител на Македонија во согласност со Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

IV. ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА

Член 50

Функцијата на јавното обвинителство во рамките на правата и должностите на Републиката, ја врши јавниот обвинител на Македонија.

Член 51

За јавен обвинител на Македонија и за заменик на јавниот обвинител на Македонија може да биде именуван државјанин на СФРЈ, дипломиран правник, кој се истакнал како правен стручњак и кој е морално-политички подобен за вршење на таа функција.

Јавниот обвинител на Македонија за својата работа му одговара на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 52

Јавниот обвинител на Македонија вложува правни средства за кои е овластен со закон во работите за кои е надлежен Врховниот суд на Македонија и врши други работи определени со закон.

Член 53

Јавниот обвинител на Македонија поведува постапка за оценување на уставноста и законитоста на прописи, општи акти и самоуправни општи акти кога ќе се постави прашање за нивната уставност и законитост во работата на јавното обвинителство.

Јавниот обвинител на Македонија постапката ја поведува пред Уставниот суд на Македонија и Уставниот суд на Југославија.

Кога општинскиот или окружниот јавен обвинител оцени дека има место за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на прописи, општи акти или самоуправни акти, ќе го извести за тоа јавниот обвинител на Македонија.

Член 54

Јавното обвинителство на Македонија ги следи и проучува проблемите од практиката на јавните обвинителства кои се од интерес за примена на законите.

Член 55

Јавното обвинителство на Македонија може да му дава иницијатива на Сојузното јавно обвинителство, на републичките или покраинските јавни обвинителства, за формите на договарање заради заземање на заеднички начелни становишта по прашања што се од интерес за примена на закон и слично.

Член 56

Јавното обвинителство соработува со Републичкиот секретаријат за правосудство по прашањата за усовршување на организацијата, решавањето на кадровските, материјалните и други услови за работа, како и по други прашања од заеднички интерес.

Републичкиот секретаријат за правосудство може да бара од Јавното обвинителство на Македонија податоци и известувања потребни за вршење на работите од неговата надлежност.

V. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА

Член 57

Средствата за работа на Јавното обвинителство на Македонија и окружните јавни обвинителства се обезбедуваат со буџетот на Социјалистичка Република Македонија.

Член 58

Средствата за работа на општинското јавно обвинителство се обезбедуваат со буџетот на општината во чие седиште е општинското јавно обвинителство.

Кога општинското јавно обвинителство е установено за подрачјето на општински судови за две или повеќе општини, средствата за работа на тоа јавно обвинителство ги обезбедуваат тие општини.

Средствата од претходниот став се предвидуваат во буџетот на општината на чие подрачје е седиштето на јавното обвинителство.

Член 59

Надоместоците на личните доходи на јавниот обвинител и заменикот на јавниот обвинител ги определува Собранието на општината односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија на начин на кој се определуваат надоместоците на личните доходи на функционерите што ги избираат односно именуваат тие собранија.

VI. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 60

Јавните обвинители и нивните заменици, именувани според досегашните прописи, остануваат на должност и по влегувањето во сила на овој закон. Времето потребно за повторно именување на лицата од претходниот став се смета од денот на последното именување.

Член 61

Организацијата на јавното обвинителство предвидена со овој закон ќе се усогласи со одредбите на овој закон најдоцна до 1 јануари 1977 година.

Член 62

Општинските јавни обвинителства во Делчево, Ресен и Струга ќе отпочнат со работа на 1 јануари 1977 година.

Член 63

Општинските јавни обвинителства во Берово, Битола и Охрид предметите што ќе ги примат до 1 јануари 1977 година, а по кои би биле месно надлежни општинските јавни обвинителства во Делчево, Ресен и Струга, ќе ги довршат до влегувањето во правна сила на обвинението, а најдоцна до 1 јануари 1978 година.

Член 64

Окружните јавни обвинителства предметите што ќе ги примат до 1 јануари 1977 година, а кои според одредбите на овој закон се во надлежност на општинското јавно обвинителство односно општинскиот суд, ќе ги довршат до влегувањето во правна сила на обвинението, а најдоцна до 1 јануари 1978 година.

Член 65

Јавниот обвинител на Македонија ќе го определи начинот и постапката на пренесување на архивата и на несвршените предмети меѓу јавните обвинителства надлежни според досегашните прописи и јавните обвинителства надлежни според овој закон.

Член 66

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

91.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ „НЕДЕЛА НА СОЛИДАРНОСТА“

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за формирање на средства на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди за воведување „Недела на солидарноста“, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 16 март 1976 година.

Број 06-905

16 март 1976 година

Скопје

Претседател
на Собранието
на СРМ,

Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,

Видос Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ „НЕДЕЛА НА СОЛИДАРНОСТА“

Член 1

Во Законот за формирање на средства на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди и за воведување „Недела на солидарноста“ („Службен весник на СРМ“ бр. 30/74 и 36/74), по член 10 се додаваат два нови члена кои гласат:

„Член 10-а

Контрола на издвојувањето и уплатувањето на средствата на солидарноста од член 5, став 1, точка 1 и 2 и член 7 на овој закон, врши Службата на општественото книговодство во СР Македонија.

Член 10-6

Во поглед на враќањето, застареноста и наплата на средствата на солидарноста од член 5, став 1, точка 3 и 4 на овој закон, се применуваат соодветните прописи за даноците на граѓаните“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

92.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Законот за книговодството на организациите на здружениот труд од општествените дејности,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 16 март 1976 година.

Бр. 06-874

16 март 1976 година

Скопје

Претседател
на Собранието
на СРМ,

Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,

Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Законот за книговодството на организациите на здружениот труд од општествените дејности („Службен весник на СРМ“, број 13/73) престанува да важи.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

93.

Врз основа на член 318, став 1, точка 24, член 338, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 16 март 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ПОСТОЈАНИ СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

I

Во Основниот суд на здружениот труд во Битола се избираат:

за претседател: Наум Палигора, судија на Округниот суд во Битола,
за постојани судии: Вангел Груевски, секретар на Општествено-политичкиот собор на Собранието на општина Битола,

Михајло Нојков, раководител на работна група во Општинската заедница за вработување — Битола,

II

Во Основниот суд на здружениот труд во Скопје се избираат:

за претседател: Александар Топличански, претседател на Општинскиот суд Скопје II,

за постојани судии: Зико Зиков, шеф на Кадровската служба во Стопанската банка — Дирекција — Скопје,

Љубинка Муратовска — Маркова, судија на Општинскиот суд — Скопје I,

Димитар Тодоровски, шеф на Општокадровскиот сектор во Ф-ката за цемент „Усје“ — Скопје,

Димитар Узунов, вработен во „Младина“ — Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија — Скопје.

III

Во Основниот суд на здружениот труд во Штип се избираат:

за претседател: Стојан Трендов, директор на Водостопанството — Кочани,

за постојани судии: Деница Кралева — Цацкова, секретар на „Нова трговија“ — Штип,

Драги Танчев, судија на Окружниот суд — Штип.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-866

16 март 1976 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

94.

Врз основа на член 318, став 1, точка 24, член 338, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 16 март 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА СУДОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА И НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

I

ЗА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА СУДОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА СЕ ИЗБИРААТ:

— Абдура Абдурахман, на работа во Ф-ка „Газела“;

— Андоновски Павле, на работа во ХЕ „Шпиље“ — Дебар;

— Александрова Димитрова Деса, логопед во работната единица депанданс за слух, говор и глас во Битола;

— Апостолова Анастасија, шеф на сметководството во „Водостопанство“ ОТП „Преспанско езеро“ — Ресен;

— Атанасовски Симо, раководител на Стопанската банка — Делчево;

- Бебекоски Гаврил, раководител на трговија во ГЗП „Дримкол“ — Бевчани;
- Бојчевски Јани, шеф на погон во „Авто-ремонт“ — Битола;
- Блажевски Јорданов Пејко, виши советник во Стопанската банка — Скопје;
- Велески Крсте, директор на Општиот сектор во „Електро-монтажа“ — Охрид;
- Видически Видое, директор на Домот на културата — Охрид;
- Велиу Абдураман, КВ работник во ООЗТ „Неметали“ на ХЕК „Југохром“;
- Гацев Коста, ВКВ работник во претпријатието „Киро Чучук“ — Титов Велес;
- Георгиев Георги, секретар на ООЗТ за промет „Прогрес“ — Св. Николе;
- Гошев Ристо, економист во „Југо-тутун“ ООЗТ „Борис Кидрич“ — Струмица;
- Девалиев Јован, на работа во ТП „Солун“, Комерцијално одделение — Гевгелија;
- Дедиќ Тодор Лилјана, самостоен референт за самоуправавање и нормативна дејност во „Југопетрол“ — Скопје;
- Димовски Јован Филип, багерист во ф-ка за цемент „Усје“ — Скопје, ООЗТ — Рудник;
- Димовски Тодор Крсте, на работа во ЖТП — Погон за влеча на возови — референт на техничка оперативна група — Скопје;
- Димова Павлина, на работа во „Јака“ — Радовиш;
- Додовски Панде, ВД раководител на Машинотехничко одделение во ЗИК „Пелагонија“ — ф-ка за шеќер — Битола;
- Горѓевиќ Љубинка, на работа во претпријатието „Чистота и зеленило“ — шеф на работна заедница — Куманово;
- Гулер Селим, на работа како новинар во редакцијата „Бирлик“ — Скопје;
- Заев Гоце, ВКВ работник во ЗИК „Струмица“, ООЗТ „Моша Пијаде“ — Струмица;
- Иванов Иван, директор на ГП „Гранит“ — Делчево;
- Идризи Неџат, секретар на Самоуправната интересна заедница на културата во Тетово;
- Илијоски Владо, возач на Данпер во Рудници и железарница — Скопје — Рудник Демир Хисар — Сопотница;
- Илиев Мише, на работа во РИК „Силекс“ — Кратово;
- Илиеска Димо Лепосава, правник во „Тутунскиот комбинат“ — Прилеп;
- Јанев Јордан, класер во ШИК — Радовиш;
- Јевтиќ Јован Сретен, ВД директор на ООЗТ — Геолошка служба во ХЕК „Југохром“ — Јегуновци;
- Јовановски Јордан Тодор, на работа во ЖТП ООЗТ — Погон за влеча на возови — Скопје;
- Јовески Ристо, ВКВ работник во Трговското претпријатие „Тигар“ — Крива Паланка;
- Колевски Јованчо, машинобравар на текстилни машини во „Алкалоид“ — Скопје, ООЗТ „Завојни материјали“;
- Кокотанова Милена, професор во гимназијата — Штип;
- Котевски Илија Доше, пом. директор во ООЗТ „Електрометал“ при интер-промет — Скопје;
- Кузмановска Кузман Перса, на работа во „Технометал“ — Македонија — Скопје;
- Кузмановски Ичко д-р Петар, инфектолог во Медицинскиот центар — Прилеп;
- Кујунџиски Никола, раководител на Одделението за самоуправни односи и информирање, во ф-ка за заварување на цевки „11 октомври“ — Куманово;
- Максудовски Музафер, ВКВ работник во ОЗТ „Преспанско Езеро“ — Ресен;
- Мандиќ Драгољуб Јелена, на работа во „Конзерва-експорт“ — Скопје;
- Марку Љутви, директор на Општествениот дом „Скопје“ — Дебар;
- Мешков Мирослав, на работа во Медицински центар — Титов Велес;
- Мишев Мишко, секретар на ф-ката за градежни материјали „8-ми ноември“ — Неготино;
- Митрушев Михаилов Јордан, на работа во ф-ката за хартија и целулоза во Кочани;
- Мислими Демир Мислим, ВКВ работник во ф-ка „Силика“ — Гостивар;
- Михајловска Душан Нада, на работа во Медицински центар — Гостивар;
- Митовска Вера, правник во ф-ката за декоративни ткаенини „Карпош“ — Крива Паланка;
- Милев Тихомир, лекар во Медицински центар — Штип;
- Миовска Дафинка, наставник во ЦОУ „Ванчо Китанов“ — Пехчево;
- Милеска Љуба, на работа во ОЗТ „Отекс“ — Охрид;
- Мицевска Милица, учителка во ОУ „д-р Тр. Пановски“ — Битола;
- Муртезани Алирами, на работа во „Тетекс“ — Тетово;
- Муртиши Адем, на работа во ООЗТ — Пилана при ДК во Струга;
- Насковски Александар Славе, раководител на Општата служба во ЗИК „Скопско поле“ — Скопје;
- Неделковски Љубе, раководител на Општокадровскиот сектор во Текстилниот комбинат „Битола-текст“ — Битола;
- Нешовски Тодор Душко, шеф на конструкција во „Раде Кончар“ — Скопје;
- Николова Вера, на работа во ф-ка „Европа“ — Скопје;
- Николовски Андре, шеф на сала во Угост. прет. „Илинден“ — Крушево;
- Николов Владо, ВКВ работник во „Напредок“ — Штип;
- Николов Павле, на работа во Трговско прет. „Пролетер“ — Неготино;
- Османи Регаипе, учителка во основното училиште „Бајрам Шабани“ — Куманово;
- Пешкиќ Велко, секретар на Културно-просветната заедница на општината — Куманово;
- Рамаданов Енвер, на работа во Универзитетската печатница — Скопје;
- Ристевски Љубе, ВКВ работник во ТП „Нова трговија“ — Кратово;
- Салмани Емина Шефик, на работа во ЕМУЦ — Гостивар;
- Сеизова Елисавета, на работа во ТП „Вишешница“ — Кавадарци;
- Софрониоски Софронија, на работа во ОЗТ „Водовод“ и Станбено-комунални работи „Комуналец“ — Кичево;
- Солтирова д-р Љубинка, шеф на епидемиологија во Здравниот дом Кочани;
- Симјановски Борко, раководител во „Електромачедонија“ — Скопје — ООЗТ електрична централа Охрид — единица на здружен труд Македонски Брод;
- Спахил Илјаз, КВ машинобравар во ф-ката „Гане Цаневски“ — Кичево;
- Стојанов Гуро, на работа во „Тиквеш-транс“ — Кавадарци;
- Сојковска Љубица, наставник во ОУ „Андарса Савески“ — Тетово;
- Стојановски Атанас, раководител во ф-ката за акумулатори „Злетово“ — Пробиштип;
- Стефановски Борис, раководител на машинскиот парк при ЗИК „Овче поле“ — ООЗТ погон — Свети Николе;
- Стоилова Елена, КВ работник во ЗИК „Зора“ — Гевгелија;
- Стојческа Антинаула, шеф по план и анализа на Собранието на општина — Крушево;
- Таљат Авдураман Авче, уредник на албанска емисија на „Радио-Скопје“;
- Талески Силјан Душан, управник на Центарот за марксистичко образование во Работничкиот универзитет „Кочо Рацин“ — Скопје;
- Тасевски Аксентија, работник во Столарското претпр. „1 Мај“ — Куманово;

— Танчев Киро, секретар на ОЗТ „6-ти Ноември“ — Валандово;
 — Трајкова Славица, на работа во „Центроколонијал“ — Скопје;
 — Тодоровски Јане д-р Петар, заменик директор на Институтот за тутун — Прилеп;
 — Трчкова Татјана, на работа во Гимназијата „Кочо Рацин“ — Титов Велес;
 — Трајковски Данчо, на работа во Свиларски комбинат „Нонча Камишова“ — Титов Велес;
 — Трпков Методи, директор на Текстилното училиште — Штип;
 — Каев Алеко,
 — Хаџитосева Аница, професор на Вишата земјоделска школа — Струмица;
 — Цвеиќ Живоин Симо, ВКВ работник во ф-ката „Микрон“ — Прилеп;
 — Чапаровски Трахков д-р Љубомир, асистент на Интерната клиника — Скопје;
 — Чаршавски Михаил, на работа при ЗДИП „30 август“ — Веница;

II

ЗА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО БИТОЛА СЕ ИЗБИРААТ:

— Абдуловски Назим, на работа во Металско-преработувачка индустрија „Металец“ — Битола;
 — Ајтен Лита, на работа во ф-ката „Стружанка“ — Струга;
 — Андоноски Петко, на работа во „Дехитекс“ — Демир Хисар;
 — Ангеловски Јане, секретар на ОЗТ „Лихнида“ — Охрид;
 — Ангеловски д-р Ѓере, началник на болничко одделение во Болницата за коснозглобна ТБЦ — Охрид;
 — Ангелоски Мите, раководител на „Електро-Струга“ — Струга;
 — Апостолски Славе, на работа во „ХТ Драговиќ“ — Охрид;
 — Балабан Марија, шеф на правна служба на Градежното претпријатие „Труdbеник“ — Охрид;
 — Бавтијари Ислам, наставник во Централното основно училиште во с. Радолишта;
 — Башурски Ристо, пом. директор на Медицинскиот центар — Струга;
 — Башеска Вожин Ружа, на работа во СОК — Прилеп;
 — Бекировски Елез, КВ електричар во ОЗТ „Светлост“ — Ресен;
 — Булоска Климентина, началник во Одделението за организација и унапредување на работата во ООЗТ „ХТ Драговиќ“ — Охрид;
 — Бучукоски Блаже, на работа во Станбено-комуналното претпријатие — Демир Хисар;
 — Велјанова Цвета, на работа во Установата за претшколско воспитување „Естреја Мара“ — Крушево;
 — Верушески Пере, одговорен на возниот парк и механизација во ООЗТ ХБ „Глобочица“ — Струга;
 — Гацоски Велко, на работа во Авто турист — Скопје;
 — Гулески Бранко, раководител на објект во ООЗТ „Утро турист“ — Струга;
 — Дарковски Симеон, раководител на стопанска единица во Земјоделското стопанство „Овощтар“, с. Кажани;
 — Дамјановски Димитар, наставник во ЦОУ „Н. Карев“ — Крушево;
 — Димзов Борис, директор на општ сектор во ОЗТ „Отекс“ — Охрид;
 — Донку Хариклица, секретар на ОЗТ — Златара — Крушево;
 — Дојчиноски Томе, на работа во Електро-македонија — Охрид;
 — Ѓеорѓиевски Здравко, шеф на сала во хотел „Палас“ — Охрид;

— Ѓеорѓиевски Стефан, референт по план и анализа во „Градинар“ — Охрид;
 — Еленчевски Симо, на работа во ШИП „Преспа“ — Ресен;
 — Ефтимова Ружа, технички секретар во ОК на ССММ — Ресен;
 — Жупаноски Ѓоко, шеф на ООЗТ за волнени и синтетички производи во ф-ка „Стружанка“ — Струга;
 — Иваноска Пандора, на работа во ОЗТ — ТИК „Илинденка“ — Крушево;
 — Иванова Лилјана, секретар на фабриката „Преспатекс“ — Ресен;
 — Имероски Енвер, на работа во установа за комунални услуги — Струга;
 — Јанушески Јован Драги, главен инженер на произведен погон во Монтажно-инсталатерското претпријатие „Димче Мирчески — Бањарот“ — Прилеп;
 — Јовановски Кире, референт на општо-кадровски сектор во Лозаро-винарски комбинат „Лозар“ — Битола;
 — Јосифовски Најдо, на работа во Угостителско-трговското претпријатие „Младост“ — Демир Хисар;
 — Јорданоска Илија Стевка, на работа во електро-лабораторијата на Енергоинвест — фабрика „11 Октомври“ — Прилеп;
 — Јованоски Димко Томислав, лекар во Медицинскиот центар — Прилеп;
 — Јуруковски Лазе, на работа во ЗИК „Пелагонија“ — фабрика за шеќер — Битола;
 — Јурукова Васка, референт за одржување на станбениот фонд во Станбено претпријатие — Дебар;
 — Котевски Благој, раководител на градилиште во Водостопанското претпријатие „Пелагонија“ — Битола;
 — Кокалевски Драган, раководител на ОЗТ — дијагностичка гранка во Медицинскиот центар — Битола;
 — Ковачевски Илија, шумарски инженер во Шумско-производното претпријатие „Бигла“ — Д. Хисар;
 — Костоска Петар Вера, на работа во ф-ка „Микрон“ — Прилеп;
 — Лазарески Круме Трајче, виши стручен работник во Институтот за тутун — Прилеп;
 — Лемана Муфти, наставник во училиштето „Братство-Единство“ — Охрид;
 — Манева Елица, кустос во Историскиот локалитет Хераклеја — Битола;
 — Макаријоски Силјан, лекар во ОЗТ — Здравна станица во Демир Хисар на Медицинскиот центар „д-р Трифун Пановски“ — Битола;
 — Милевски Јован, самостоен референт за набавка во фабриката за фрижидери „Раде Кончар“ — Битола;
 — Митревски Мите, правен референт во ЗИК „Пелагонија“ — Генерална дирекција — Битола;
 — Михајловски Нове, професор во Вишата педагошка академија — Битола;
 — Нака Александра, шеф на подготвување на производството во ОЗТ — ТИК „Илинденка“ — Крушево;
 — Наданоски Александар, наставник во Основното училиште „Браќа Миладиновци“ — Струга;
 — Наумова Вангелица, шеф по кредити во ЗИК „Пелагонија“ — Битола;
 — Наумовски Никола, финансиски директор на трговското претпријатие „Јавор“ — Демир Хисар;
 — Наумовски Димко, реонски инструктор во „Југотутун“ — погон Демир Хисар;
 — Наумоски Косто, шеф на машинско одржување во ф-ка „Борис Кидрич“;
 — Нелоски Илија, директор на ОЗТ — фабрика за конфекција во ОЗТ „Отекс“ — Охрид;
 — Нечовски Митко, раководител на градежниот погон во ОЗТ „Слога“ — Ресен;
 — Нечовски Трајан, раководител на механичка работилница во ОЗТ „Слога“ — Ресен;

— Николоски Илија, референт по прехрана во ООЗТ на големо во „Струшка трговија“ — Струга;
 — Павлоски Васко, шеф на сметководството на Трговското претпријатие „Универзал“ — Крушево;
 — Петров Панде, наставник по ликовно образование во Осумгодишното училиште „Тодор Аншелевски“ — Битола;
 — Петровски Петар, раководител на погон за лимарија и климатизација во Занаечко претпријатие „Гоце Радосавлевски“ — Битола;
 — Пети Викторија, кустос во Спом. дом „Илинден“ — Крушево;
 — Пиркоски Мито, на работа во Рудници и железарница „Скопје“ — рудник „Демир Хисар“ — Сопотница;
 — Плашеска Киро Домника, секретар на осигурителниот завод „Македонија“ — Прилеп;
 — Редепи Зија, член на Извршниот совет — с. Грнчари, Ресен;
 — Ристески Кире, лекар во ДНЗ — Ресен;
 — Ристески Борис Александар, ВКВ работник во Фабриката „11 Октомври“ — Прилеп;
 — Рушидоски Даут Зија, индивидуален земјоделец од с. Црнилиште — Прилеп;
 — Салих Абдулах, кустос — етнолог во ОЗТ — Завод за заштита на спомениците на културата — Охрид;
 — Сандрески Никодим, КВ работник — контролор во ИП „Езерка“ — Охрид;
 — Сиџаноски Кице, на работа во „Југотутун“ ООЗТ „Нико Доаѓа“ — Крушево;
 — Слатинова Даница, професор по француски јазик во гимназијата „Климент Охридски“ — Охрид;
 — Стефкоска Благица, професор по хемија во Училишниот центар „Крсте Петков — Мисирков“ — Демир Хисар;
 — Стефаноска Васка, сменоводител во ООЗТ производство при ЗУП „Единство“ — Струга;
 — Стојкоски Веле Милан, заменик директор на основното училиште „Гоце Делчев“ — Прилеп;
 — Стојаноски Цветан, на работа во Електромакедонија — дистрибутивен погон — Прилеп;
 — Струмениковски Јован, на работа во ф-ка за кожи „Борис Кидрич“ — Битола;
 — Сулејмани Шаја, наставник во осумгодишното училиште „Никола Тесла“ — Дебар;
 — Таневски Круме, советник во ОЗТ „Преспанско Езеро“ — Ресен;
 — Талески Благоја Цане, на работа во ДИК „Црн Бор“ — Прилеп;
 — Тасевски Јане, земјоделски техничар во Земјоделското стопанство „Нов Живот“ — с. Кремница, Битолско;
 — Този Владо, раководител на сектор за зеленило во „Комуналец“ — Охрид;
 — Трајкоски Јордан Стеван, раководител на кадровската служба на ДИК „Црн Бор“ — Прилеп;
 — Трајаноски Калчо Петар, предавач на Високата економска школа, Прилеп;
 — Тодороски Мирче Душан, на работа во Работничкиот универзитет — Прилеп;
 — Филиповски Кире, ВКВ работник во ОЗТ за комунални услуги — Крушево;
 — Цанески Михајло Симон, секретар на Градежното претпријатие „Прилепец“ — Прилеп;
 — Царулеска Илија Магдалена, на работа во Медицинскиот центар — Прилеп;
 — Шопов Симеон, раководител на Општокадровскиот сектор во Рударско-енергетски комбинат — Битола;

III

ЗА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СКОПЈЕ СЕ ИЗБИРААТ:

— Абдулбари д-р Абазии, на работа во Ортопедското одделение на Медицинскиот центар — Тетово;

— Абдулмецит Османи, на работа како новинар во локалниот весник „Наш весник“ и радиостаница — Куманово;
 — Адеми Бафти, на работа во КП „Комуналец“ — Скопје;
 — Адиле Пустина, учителка во основното училиште „Андреја Савевски — Кикиш“ Тетово;
 — Аксенчев Никола, на работа во Свиларски комбинат „Нонча Камишова“ — Титов Велес;
 — Акиф Врангали, на работа во рудникот „Гајмиште“ — Кичево;
 — Андоновски Сотир Панајот, на работа во Тунскиот комбинат — Скопје;
 — Андреев Мирко, на работа во колска работилница — Титов Велес;
 — Андреев Павле, на работа во ф-ка за порцелан — Т. Велес;
 — Ангелов Ангел, раководител на Амбалажерка во Миравци — Гевгелиско;
 — Ангеловски Здравко, лекар во Медицински центар — Дебар;
 — Ангеловски Милојко, на работа во ф-ката за кожна галантерија „Еlegant“ — Крива Паланка;
 — Андонов Петар, електричар во ООЗТ „Винарска визба“ — Неготино;
 — Асим Колчи, на работа во Собранието на град Скопје;
 — Антеска Димитар Веслинка, наставник во основно училиште „Братство Единство“ — Струга;
 — Атанасовски Миле, на работа во МЗ „Тито“ — Скопје;
 — Ахмети Редип Хамдија, на работа во „Пластика“ — Горче Петров;
 — Батик Јован, секретар на ф-ката за електроинсталациони материјали „Фем“ — Неготино;
 — Бекировски Фазли Асан, раководител во ИП „Маврово“ — ООЗТ — Високоградба — Скопје;
 — Белогарски Ѓорѓи, секретар на Собранието — Кратово;
 — Билбиловски Атанас Здравко, новинар во редакцијата „Нова Македонија“ — Скопје;
 — Богоевиќ Драгољуб, на работа во Музејот на современа уметност — Скопје;
 — Божјакоски Ристо, ф-ка за електроинсталациони материјали „Фем“ — Неготино;
 — Бојациев Андон Раде, секретар на Културно-просветната заедница — Скопје;
 — Ванов Јордан, на работа во Хигиенски завод — Т. Велес;
 — Василевски Никче, пензионер — Скопје;
 — Ванески Стојан, наставник по математика во Централното осумгодишно училиште „Единство“ — Македонски Брод;
 — Вегова Драгица, самостоен референт во финансиската оператива во ф-ка за амбалажа „30 Јули“ — Куманово;
 — Велиновски Александар, на работа во претпријатието за комунални и услужни дејности — Кр. Паланка;
 — Влаинкова Вера, на работа во АК „Тиквеш“ — Кавадарци;
 — Вулички Лила, на работа во Работничкиот универзитет — Т. Велес;
 — Гешовска Нада, на работа во Драмскиот театар — Прилеп;
 — Герасимовски Ратко, раководител на ресторанот „Мостар“ на Угостителското претпријатие „Бисерка“ — Куманово;
 — Дабевиќ Војко, ВКВ работник во „Технометал Македонија“ — Автокуќа — Тетово;
 — Данова Грозда, наставник во Осумгодишното училиште „Лазо Трпоски“ — Скопје;
 — Дашјевска Милка, шеф на Отсекот за прописи во органот на управата на Собранието на општината — Куманово;
 — Димков Драги, на работа во Трговското претпријатие „Вишешница“ — Кавадарци;
 — Димовски Александар, на работа во ОЗТ „Чевлара“, шеф на производство во ф-ката „Чик“ — Куманово;

— Димов Петар, на работа во ООЗТ „Анска Река“ — Валандово;

— Додевски Милан Славко, со стан на ул. „Булевар Илинден“ — 64 — Скопје;

— Додевска Фердинанд Билјана, на работа во „Интеримпекс“ — Скопје;

— Дуроложкова д-р Елисавета, лекар во Здравствениот дом — Валандово;

— Ѓорѓиев Јаким, на работа во сервисната работилница „Иднина“ — Кратово;

— Ефтимова Милка, медицинска сестра во Медицински центар — Гевгелија;

— Ефтимов Драги, главен инженер во Градежното претпријатие „Козјак“ — Куманово;

— Зимбаков Ванчо, на работа во ф-ка за високофреквентна керамика — Гевгелија;

— Зрмановски Киро, на работа во Републичкиот центар за идеолошко пол. образование и студии — Скопје;

— Ивановски Киро, на работа во Угостителското претпријатие „Угостител“ — Крива Паланка;

— Ивановски Бранко, раководител на комуналии „Силекс“ — Кратово;

— Илиев Петре, на работа во ООЗТ — Механичка — Треска — Кавадарци;

— Имери Апим Шинази, референт за набавка во ГП „Маврово“ — Скопје;

— Иљовски Алиризија, на работа во фарбарско-градежното одделение на Столарското претпријатие „Димче Еребица“ — Куманово;

— Исмаили Зулфа Атредин, референт по трговија во „Жито Македонија“ — Гостивар;

— Јани Ѓирија, учителка во детското забавиште „Вршија“ — Дебар;

— Јанкуловски Илија Алексо, на работа во СИЗ за култура на град Скопје;

— Јовановски Благоја, на работа во Аутотурист — Скопје;

— Јовановски Киро Стојче, шеф на техничка служба во ЖТП — Куманово;

— Јовчевски Петко, директор на Бањското лекувалиште „Дебарски бањи“ — Дебар;

— Јосифова Марија, КВ работник во ООЗТ Сецерај — Треска — Скопје;

— Јулаговски Касум, КВВ работник во „Жито Македонија“ — Кичево;

— Калиси Флутра, на работа во библиотека во Дебар;

— Камишев Орце, на работа во Топилница — Т. Велес;

— Канурков Илија Коста, виши сам. референт во ООЗТ за промет „Аутомакедонија“ — Скопје;

— Карабаков Атанас, секретар на Земјоделскиот комбинат „Изворски“ — Богданци;

— Крстевски Јордан Живко, на работа во Основното училиште „Лазо Трповски“ — Демир Хисар;

— Крстески Трајан, на работа во Тутунскиот комбинат Прилеп — ООЗТ „Треска“ — Македонски Брод;

— Костовски Кире, на работи во ф-ка за порцелан — Титов Велес;

— Кочи Мелика Ристем, помошник директор на Медицинскиот центар во Гостивар;

— Ловчевик Божица, на работа во Медицинскиот центар — Куманово;

— Локан Фарук, новинар во Центарот за информирање и издавачка дејност „Полог“ — Тетово;

— Манев Трајче, директор на „Нова Трговија“ — Кратово;

— Милковски Душко, на работа во 33 „Малина“ — Крива Паланка;

— Миљковиќ Матеа Ѓорѓе, виши кустос на Историскиот музеј на Македонија — Скопје;

— Миротовски Иван, на работа во Републичкиот завод за цени — Скопје;

— Миронска Борис Мирјана, на работа во Градската аптека — Скопје;

— Мустафовски Ирфан, на работа во ф-ката за гипс „Радика“ — Дебар;

— Нанов Лазар, на работа во ф-ката „Браќа Коцулчеви“ Т. Велес;

— Наумова Јулика, на работа во Свиларскиот комбинат — Т. Велес;

— Наумовска Братица, наставник во училиштето „Питу Гули“ — Кичево;

— Нолчева Роза Роза, пензионер — Скопје;

— Николовски Најдо Александар, на работа во ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје;

— Николовски Лале, на работа во ТП „Бор“ — Кичево;

— Огњаноска Киро Витка, шеф на сметководството на претпријатието „Водовод“ — Гостивар;

— Отуњска Живка, пензионер — Тетово;

— Панчевски Ѓорѓи Славко, на работа во „Комуналец“ — ООЗТ Водовод — Скопје;

— Палчевски Исајло, на работа во Градскиот совет на ССМ — Скопје;

— Панчевски Никола, пензионер — Скопје;

— Пампуров Петар, на работа во ООЗТ „Анска Река“ — Валандово;

— Пендева Менча, на работа во Домот на културата — Неготино;

— Пахуми Рамазан, директор на ООЗТ во индустрија за теписи „Новост“ — Дебар;

— Петровски Мирко, КВВ работник во ООЗТ „Одржување на ХРК“ — Југохром — Јегуновци;

— Петровски Трајко Ѓоко, на работа во Собранието на СРМ — Скопје;

— Плашевска Василка, на работа во МИП „Единство“ — Скопје;

— Прелиќ Јелица, на работа во Југомонтажа „Благоја Давков“ — Скопје;

— Попов Стојан, професор во основното училиште „Крсте Мисирков“ — Гевгелија;

— Ризова Тодорка, секретар на ОЗТ „Антропроммет“ — Валандово;

— Савевски Коста Јован, раководител на Трговското претпријатие „Меркур-импорт“ — Скопје;

— Салциева Душан Смиља, на работа во КДУ „Весели Цветови“ — Прилеп;

— Сивевска Ѓубен Вера, на работа во СИЗ за култура — Скопје;

— Спасовски Димев Јово, технички директор на претпријатието „Мермери“ — Кичево;

— Спасовски Велко, на работа во локалната радио-станица — Т. Велес;

— Станоевиќ Огњан, на работа во ООЗТ печатница „Нова Македонија“ — Скопје;

— Стефковски Борис, на работа во Рудници и Железарница — Скопје;

— Столеска Добрица, на работа во ООЗТ Здравствен дом во Македонски Брод;

— Столески Цветан, на работа во ООЗТ за трговија „Бушова Чешма“ — Македонски Брод;

— Јаневски Славе Среќко, директор во Рудници и Железарница — Скопје;

— Суат Кемал Ахмет Енгили, на работа во Радио — Скопје;

— Табчевски Јован Ристо, на работа во ГП „Пелагонија“ — Скопје;

— Танев Ристо, на работа во ООЗТ — Машинска работилница на АК „Тиквеш“ — Кавадарци;

— Танчева Божна, наставник во ЦОУ „Јосип Броз Тито“ — Валандово;

— Тефик Мамут, на работа во автокаросерија „11 Октомври“ — Скопје;

— Тодоровски Неделко Велимир, на работа во 33 „Скопска Црна Гора“ — Скопје;

— Тонев Трифун, на работа во РИК „Силикс“ — Кратово;

— Трајановски Перо, на работа во ООЗТ — Шумско стопанство „Сандански“ — Македонски Брод;

— Трајков Лазо, на работа во ЗИК „Венец“ — Долни Дисан;

— Трајковски Александар, на работа во ООЗТ Механичка — Треска — Кавадарци;

— Кулумова Милена, на работа во училиштето „Васил Главинов“ — Т. Велес;

— Франговска Васил Грозда, на работа во „Македонски Фолклор“ — Скопје;

— Хампариум Минас Худијан, шеф на отсек во Градската општа болница — Скопје;

— Христовски Димко Борис, пензионер — Скопје;
 — Ценевска Атина, на работа во Рударското претпријатие „Бентомак“ — Крива Паланка;
 — Ценевски Јаким Стојанчо, секретар на работната организација МЗ „Тито“ — Скопје;
 — Цветановски Живко, ВКВ работник во ЗИК „Треска“ — погон Копачка — Кичево;
 — Цветковски Исак Киро, пензионер — Скопје;
 — Цоковски Ефрем Димитар, на работа во претпријатието „Виолета“ ООЗТ — Скопје;
 — Чемериновски Мошош Милутин, на работа во фабрика за конзерви „Конзерваекспорт“ — Скопје;
 — Џелали Алила Хусни, на работа во Електродистрибуција — Гостивар;
 — Џиноли Џемаил Енвер, професор во гимназијата „Зеф Љуш Марку“ — Скопје;
 — Шаип Невзат, на работа во фабриката „Карпош“ — Горче Петров;
 — Шакири Идрис, на работа во Комуналното стопанско претпријатие „Тетово“ — Тетово;

IV

ЗА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ШТИП СЕ ИЗБИРААТ:

— Агалиев Милчо, наставник во Средното земјоделско училиште — Струмица;
 — Александар Станко, секретар на претпријатието „Фортуна“ — Штип;
 — Ангелова Милка, професор во гимназијата „Љупчо Сантов“ — Кочани;
 — Андов Јаким, на работа во Рудници „Злетово — Саса“ — Пробиштип;
 — Андонов Никола, наставник во Централното основно училиште „Гоце Делчев“ — Св. Николе;
 — Андоновски Киро, секретар на фабриката за фротир-ткаенини „Фротирка“ — Делчево;
 — Ангелов Станојчо, на работа во ЗИК „Црвена Свезда“ — Штип;
 — Арсов Томислав, на работа во „Житопродукт“ — Свети Николе;
 — Арсов Ванчо, раководител на сектор на ИГМ „Пролетер“ — Винаца;
 — Арсов Ампо, секретар на Комуналното претпријатие „Водовод“ — Кочани;
 — Ациниколова Мира, правник, на работа во „Македонка“ — Штип;
 — Бендев Ванчо, на работа во „Македонка“ — Штип;
 — Божинова Милка, лекар во Здравниот дом — Радовиш;
 — Божинов Томе, директор на Општиот сектор на Конфекцијата „Пролетер“ — Кочани;
 — Василев Ванчо, на работа во Рудници за олово и цинк „Злетово — Саса“ — Пробиштип;
 — Вакански Благој, наставник во Гимназијата „Аце Русковски“ — Берово;
 — Гелева Радослава, на работа во Рудници „Злетово“ — Пробиштип;
 — Делипетар Слободанка, на работа во „Астибо“ — Штип;
 — Дечовски Борис, секретар на Работничкиот универзитет — Штип;
 — Димитрова Павлина, на работа во ЗДИШ „30 Август“ — ф-ка за жичани језгра и душеци — Винаца;
 — Димчев Крум, на работа во ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани;
 — Димитров Симеон, на работа во ДИК „Треска“ — ООЗТ „Борис Кидрич“ — Кочани;
 — Донев Благоја, ВКВ автомеханичар во Станбено-комунално услужно претпријатие — Пробиштип;
 — Захова Нада, ВКВ работничка во „Југотун“ — ООЗТ „Борис Кидрич“ — Струмица;
 — Зафиров Зафир, секретар на ЗИК „Брегалиница“ — Винаца;

— Здравев Кирил, артист во Народниот театар — Струмица;
 — Зикова Ленче, економист, на работа во ЗИК „Црвена Свезда“ — Штип;
 — Иванов Костадин, ВКВ работник во „Угостител“ — Струмица;
 — Иванова Советка, правник во ЗИК „Струмица“ — Струмица;
 — Илиев Добре, правник во „Макпромет“ — Штип;
 — Јаневски Лазар, на работа во трговското претпријатие „Илинден“ — Винаца;
 — Јовчевски Богдан, на работа во Рудници за олово и цинк „Злетово — Саса“ — Пробиштип;
 — Јовановиќ Олга, шеф на одсек за анализа во СОК — Штип;
 — Јовев Богољуб, лекар во Медицинскиот центар — Штип;
 — Каракашева Ката, КВ работник во предилницата „Струмичанка“ — Струмица;
 — Каракашев Бранко, економист во „Југобанка“ — Струмица;
 — Караристова Марија, економист во „Жито — Струмица“ — Струмица;
 — Крастевски Љупчо, шеф на сметководството во Рудници за олово и цинк „Саса“ — Каменица;
 — Лазаревски Светозар, раководител во „Макпромет“ — Штип;
 — Лозанова Олга, наставник во ЦОУ „Ванчо Прке“ — Штип;
 — Маденовски Димитар, квалификуван работник во Рудници и индустрија на огноотпорни материјали и керамика „Црвена Свезда“ — Пехчево;
 — Манасиевска Славица, работничка во „Југотун“ — Делчево;
 — Манева Снежана, на работа во Стопанската банка — Кочани;
 — Мемедов Јусмен, раководител во ЗИК „Црвена Свезда“ — Штип;
 — Миланов Стојче, правник во „Балканекспрес“ — Штип;
 — Мустафов Мемед, КВ работник во ОЗТ „Чистока“ — Струмица;
 — Наумчевска Ленче, хемиски лаборант во „Макпромет“ — Штип;
 — Налбатски Бранко, сменоводител во „Југовитропан“ — Делчево;
 — Николов Никола, раководител во „Метална“ — Штип;
 — Петков Јордан, КВ работник во комунално пазарната управа „Солидарност“ — Винаца;
 — Поповска Дивна, правен референт во ЗИК „Овче Поле“ — заеднички служби — Свети Николе;
 — Постолов Трајан, директор на ООЗТ ЗИК „Овче Поле“ — ООЗТ Ерделија — Св. Николе;
 — Попчева Николина, наставник во Основното училиште — Делчево;
 — Протогеров Александар, артист во Народниот театар — Штип;
 — Рајковски Милутин, шеф на градилиште на ГП „Пелагонија“ — VII градилиште — Берово;
 — Солтиров Александар, на работа во индустријата за автомобилски делови и трактори „Руен“ — Кочани;
 — Спасов Велин, шеф на работилница во АТШ „Орел“ — Радовиш;
 — Спасов Спасе, раководител на погон во ЗИК — Радовиш;
 — Стевчева Зуица, на работа во јавното правобранителство — Радовиш;
 — Станоева Виолета, на работа во трговска работна организација на големо и мало „Тргопромет“ — Пехчево;
 — Ташков Димитар, економиста во „Нова Трговија“ — Штип;
 — Танев Васил, правник во „Траншпед — Македонија“ — Струмица;
 — Тодоров д-р Иван, специјалист по трудова медицина во Медицински центар — Струмица;
 — Тодоров Митко, пензионер — Кочани;
 — Тодевски Стамен, финансиски директор во ООЗТ за промет „Прогрес“ — Св. Николе;

— Топликилев Ангел, работоводител во ПИ „Македонка“ — Штип;

— Толев Алексо, на работа во „Базалт“ — Штип;

— Тодоров Васил, ВКВ работник во „Југопромет“ — Струмица;

— Фурнадиски Бранко, лоборант во Домот за народно здравје — Берово;

— Чачаров Горги, професор во Гимназијата — Пробиштип;

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-870
16 март 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

95.

Врз основа на член 318, став 1, точка 24, член 338, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 19 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ број 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 16 март 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО БИТОЛА

I

За судии на Окружниот суд во Битола се избираат:

Васил Насев, судија на Општинскиот суд во Битола.

Томе Сарфовски, судија на Општинскиот суд во Битола.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-867
16 март 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

96.

Врз основа на член 318, став 1, точка 24, член 338, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 6 од Законот за стопански судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничката седница на сите собори, одржана на 16 март 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА И ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА

I

На Благој Петровски му престанува функцијата судија на Окружниот стопански суд во Битола, поради истекот на времето за кое бил избран.

II

За судија на Окружниот стопански суд во Битола се избира Сотир Секуловски, судија на Општински суд во Битола.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-868
16 март 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

97.

Врз основа на член 318, став 1, точка 24, член 338, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 13 став 3 од Законот за органите за водење на постапката по прекршоците („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 16 март 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

I

Стеван Димевски се разрешува од должноста судија на Републичкиот совет за прекршоци поради исполнување на услови за старосна пензија.

II

За судии на Републичкиот совет за прекршоци се избираат:

Симеон Малинков, судија на Општинскиот суд — Скопје I,

Маринка Поповска, стручен соработник во Окружниот стопански суд — Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-869
16 март 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

98.

Врз основа на член 338, став 1, алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 16 март 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ СОВЕТ

I

Се разрешуваат од должноста претседател и членови на Републичкиот педагошки совет поради истекот на времето за кое се именувани:

Претседателот:

Анатоли Дамјановски

Членови:

1. Ариф Аго
2. Акимовски Милисав
3. Ангеловски Крсте
4. Арнаудов инж. Насте
5. Бошале Никола
6. Ванковски Разме
7. Воиновски м-р Никола
8. Димовски Васил
9. Заковска Маца
10. Златку Авни
11. Кировски д-р Панче
12. Ковачев д-р Ванчо
13. Ковачевска Љубица
14. Кушевски д-р Воислав
15. Мицков Борислав
16. Младеновски Никола
17. Настев д-р Божидар
18. Несими м-р Ремзи
19. Панов Пеце
20. Рахими Шукри
21. Симовски Андон
22. Синадиновска Олга
23. Симјановски Александар
24. Спасов д-р Александар
25. Филиповски Владимир
26. Шапкарров д-р Јонче

II

За претседател и членови на Републичкиот педагошки совет се именуваат:

за претседател:

Петровски Бранко, виш предавач на Филозофско-историски факултет — Скопје.

За членови:

1. Абрашевски Душко, директор на Хемиското училиште во Прилеп,
2. Апостолски Мирко, секретар на Републичката заедница на образованието — Скопје,
3. Бандев Ристо, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, наставник во основното училиште во Кавадарци,
4. Брашнарски Глигор, директор на Заводот за предучилишно и основно образование — Берово,
5. Герасимовски Димитар, директор на Републичкиот центар за идеолошко-политичко образование и студии,
6. Георгиев инж. Страхил, доцент на Електротехничкиот и машински факултет — Скопје,
7. Деспотовска Арсена, член на Советот на Републиката,
8. Гурова Слободанка, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, учителка во Централното основно училиште во Св. Николе,
9. Златку Авни, директор на гимназијата „Зеф Љуш Марку“ во Скопје,
10. Зејнулаху Рија, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, просветен советник во Основната заедница на образованието во Тетово,
11. Илиевски м-р Трајче, раководител на Одделението за образование во Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје,
12. Кадифкова Воислава, директор на основното училиште „Маршал Тито“ во Штип и делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ,
13. Кировски д-р Панче, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје,
14. Китановски Мишо, главен и одговорен уредник на весникот „Просветен работник“,
15. Кузмановски Стамен, директор на Заводот за предучилишно и основно образование во Куманово,
16. Кушевски д-р Воислав, вонреден професор на Филозофско-историскиот факултет во Скопје,
17. Лабачевска Лилјана, директор на Гимназијата во Ресен,
18. Лазаревски Лазар, директор на Републичкиот завод за унапредувањето на образованието и воспитувањето,

19. Маткалиева инж. Милка, вонреден професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје,
20. Поповски д-р Горѓи, вонреден професор на Филолошкиот факултет во Скопје,
21. Радевски Јордан, директор на Работничкиот универзитет „Кочо Рацин“ во Скопје,
22. Река Хамза, професор на Педагошката академија — Скопје,
23. Ристевски Драган, директор на Заводот за предучилишно и основно образование во Битола,
24. Соколовски Методија, редовен професор на Филолошкиот факултет во Скопје,
25. Хасан Хамди, професор во Гимназијата во Гостивар,
26. Шаревски Чедо, професор на Вишата школа за физичка култура во Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-871
16 март 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

99.

Врз основа на член 4 од Законот за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство („Службен весник на СРМ“ бр. 46/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржани на 16 март 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

I

За претседател и членови на Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство се именуваат:

за претседател:

Горѓи Узунов, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од земјоделството, тутунската и прехранбената индустрија на Македонија.

За членови:

1. Алексоски Драгољуб, делегат во Соборот на здружениот труд во Собранието на СРМ,
2. инж. агр. Аме Јашар, на работа во Земјоделскиот комбинат во Дебар,
3. Арсовски Васил, шеф на Станицата за унапредување на индивидуалното земјоделство на Собранието на општината Кратово,
4. инж. Арсовски Филип, директор на Центарот за унапредување на индивидуалното земјоделство во Кочани,
5. д-р Ванчо Катерина, редовен професор на Земјоделскиот факултет во Скопје,
6. инж. Велевски Јован, претседател на Општинскиот одбор за унапредување на индивидуалното земјоделство, на работа во ЗИК „Пелагонија“ — Битола,
7. Георгиев Серафим, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,
8. инж. Змејковски Јован, на работа во Стручната служба за унапредување на индивидуалното земјоделство на Собранието на општина Кичево,
9. д-р Јаќоски Бошко, наставник во Економскиот факултет во Скопје,
10. Јовановски Лазар, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

11. Јовановски Томислав, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

12. инж. агр. Кочовски Никола, на работа во Станицата за унапредување на индивидуалното земјоделство во Струга,

13. Коцев Владо, раководител на Службата за унапредување на индивидуалното земјоделство во ЗИК „Црвена Звезда“ — Штип,

14. Крамерски Павле, зам. генерален директор на ЗИК „Малеш“ во Берово,

15. дипл. инж. агр. Кузмановски Методија, на работа во Центарот за унапредување на индивидуалното стопанство во Кавадарци,

16. Јазовски Лазар, секретар на Стручната служба за унапредување на индивидуалното земјоделство во Собранието на општината Македонски Брод,

17. инж. агр. Лазаревски Драган, директор на ЗИК „Брегалница“ — Винаца,

18. инж. агр. Марковски Атанас, директор на ЗЗ „Мирко Делев“ с. Негорци — Гевгелиско, заменик претседател на Советот за земјоделско-заедружество и кооперација со индивидуалните производители на Стопанската комора на Македонија,

19. инж. агр. Михајловски Филип, директор на Станицата за унапредување на индивидуалното земјоделство во Делчево,

20. Михајловски Костадин, секретар на Здружениот сојуз на Македонија,

21. инж. агр. Никодиновски Пецо, референт по земјоделство во Собранието на општина Демир Хисар,

22. Путински Салтир, општествено-политички работник од Скопје,

23. дипл. екон. Ристов Славчо, директор на ООЗТ во ЗИК „Радовишко Поле“ — Радовиш,

24. инж. агр. Рунчевски Тодор, раководител на ООЗТ „Кооперација“ во ЗИК „Преспанско Јаболко“,

25. Синани Катиц, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија,

26. инж. агр. Смеслов Томе, директор на ООЗТ во Агрокомбинатот „Лозар“ — Титов Велес,

27. инж. агр. Спасовски Трајче, началник на Одделението за стопанство на Собранието на општина Крива Паланка,

28. дипл. инж. агр. Стојанов Блаже, директор на ЗЗ „Методи Митевски — Бридо“ Гајранци — Пробиштип,

29. дипл. инж. агр. Стојков Радослав, на работа во ЗИК „Овче Поле“ — Свети Николе,

30. инж. агр. Ташковски Велко, тех. директор на Тутунското претпријатие „Никола Доаѓа“ — Крушево,

31. дипл. инж. агр. Теохарев Илија, директор на ООЗТ Кооперација при ЗИК „Повардарие“ — Неготино,

32. Тушевски Мандил, раководител на Кооперацијата на ЗИК „Анска Река“ — Валандово,

33. Хациев Митко, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

34. Цуцуловски Тодор, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-877

16 март 1976 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

100.

Врз основа на член 2, став 2 од Законот за финансирање на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на патиштата („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 16 март 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА ВО 1976 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за изградба, одржување и реконструкција на патиштата во 1976 година, нивниот распоред и начинот на користење.

II

Средствата за изградба, одржување и реконструкција на патиштата во 1976 година се утврдуваат во износ од 454,5 мил. динари и се обезбедуваат од:

(во мил. динари)

1) републички средства (постојани извори)	300,4
— пренесени средства од минатата година	3,4
— од надоместокот на погонско гориво	176,6
— од надоместокот за регистрација	108,4
— од такси на странски возила	12,0
2) средства на ЈНА	56,1
3) средства на Електростопанство	85,0
4) средства на општините	10,0
5) средства на СР Србија	3,0

III

Средствата за изградба, одржување и реконструкција на патиштата ќе се користат за:

1) довршување на работите на патните правци од Програмата за 1971/1975 година

	Дол. во км.	Мил. дин.	
	Вкупно за град.		
1.1. Претор — граница целосно довршување на изградбата и пуштање на патот во сообраќај	18,0	10,0	23,4
1.2. Крушево — Д. Хисар со крак за Дивјацци Изработка на долен stroj, објекти, горен stroj на патот и отпочнување со земјани работи на кракот за Дивјацци	25,0	17,0	42,5
1.3. Прилеп — Мариово Завршување на земјаните работи и објекти по целата должина на патот	35,0	14,0	40,7
1.4. Кратово — Пробиштип Реконструкција на целата должина на патот	18,0	18,0	37,3
1.5. Мл. Нагоричане — Ман. Прохор Пчински Довршување на сите работи освен на површинскиот асфалтен слој Патот ќе биде даден во употреба	19,0	4,0	6,5
1.6. Другово — Доленци Пробивање на целиот пат, земјани работи, објекти и дел од асфалтните работи	29,6	8,0	70,0

1.7. Лакавица — Неготино	28,6	4,0	28,0
Завршување на земјаните работи, бетонирање на сите мостови и почнување на асфалтерски работи			
1.8. Обиколување на Гостивар	4,1	3,6	20,0
Завршување на најголемиот дел на изградбата, со што ќе се овозможи користење на патот			
1.9. Кичево — Охрид	53,6	1,0	7,6
Продолжување со изградбата односно поврзување со градските сообраќајници во Охрид, изградба на два пункта за зимската служба			
Вкупно: (од 1.1 — 1.9.)	230,9	79,6	276,0

2) Изградба и реконструкција на нови патни правци			
2.1. Битола — Чебрин	50,0	13,0	40,0
Реконструкција на постојниот пат до РЕК Битола. Започнување на изградба на нов пат до Маково			
Вкупно: (2.1.)	50,0	13,0	40,0

3) Одржување на патната мрежа			
3.1. Зимско одржување			12,5
Усогласено со „Елаборатот за зимска служба“			
3.2. Редовно одржување			28,8
Рутинско одржување, прегледно интервентни служби и обнова на хоризонтална сигнализација на патиштата			
3.3. Инвестиционо одржување			54,6
Зајакнување на коловозни конструкции 70,7 км. изградба и санација на 18 објекти, уредување и изработка на 9 паркиралишта, поставување на сообраќајна сигнализација			
3.4. Оперативна резерва			4,1
Елементарни непогоди и др.			
Вкупно: (од 3.1. — 3.4.)			100,0
4. Обврски по кредити			20,0
Отплата на анuitети по разни кредити за патишта			
5. Студии и проектирање			12,0
Изработка на студии, проектирање, броење и анкетирање на сообраќајот			
6. Надзор, испитување и редовна дејност на Стручните служби			6,5
Вкупно: (од 1 до 6)			454,5

IV

Средствата за изградба, одржување и реконструкција се даваат без обврска за враќање.
Средствата од претходниот став ќе се употребат за намените предвидени во Програмата.

V

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-876
16 март 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Тога Николовски, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

101.

Врз основа на член 7 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ број 5/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 16 март 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА НЕПОСРЕДНАТА ДЕТСКА ЗАШТИТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1976 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува Програмата за развој на непосредната детска заштита во Социјалистичка Република Македонија за 1976 година.

Член 2

Програмата за развој на непосредната детска заштита во Социјалистичка Република Македонија во 1976 година е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-904
16 март 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

102.

Врз основа на член 318, став 2 и член 334, алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, и член 33 од Законот за Радиодифузијата („Службен весник на СРМ“ број 20/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 16 март 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА“ — СКОПЈЕ И НА СТАТУТОТ НА „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА“ — СКОПЈЕ

I

Се дава согласност на Самоуправната спогодба за здружување во работна организација „Радио-телевизија“ — Скопје и на Статутот на „Радио-телевизија“ — Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-907
16 март 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Тога Николовски, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

103.

ДО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА
СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

Републичката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги прими изборните акти од Општинската изборна комисија — Демир Хисар за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, истите ги разгледа и во смисол на член 68 во врска со член 47 став 2 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија го поднесува следниот

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ
за резултатите од повторните избори на делегат во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од делегатската единица — општина Демир Хисар

I. Изборот на делегати во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од делегатска единица — Општина Демир Хисар, согласно Решението на претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија број 03-553 од 6 март 1974 година, објавено во „Службен весник на СРМ“ број 10/74, требаше да се одржи на 22 април 1974 година. Меѓутоа, при изјаснувањето за изборот на делегатите во Општествено-политичкиот собор на Собранието на општината Демир Хисар што се одржа на 14 април 1974 година, Листата на кандидатите не го доби потребното мнозинство гласови, поради што не беше конституирано Собранието на општината и не можеше да се изврши изборот на делегатите во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во определениот рок.

Откако се изврши изјаснувањето за изборот на делегатите во Општествено-политичкиот собор на Собранието на општината Демир Хисар, се свика седница на Собранието и истата се одржа на 27 април 1974 година. На заедничката седница на сите три собори на Собранието на општината Демир Хисар се изврши избор само на еден делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ на начин и во постапка определени со закон.

Другиот кандидат за делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ од оваа делегатска единица не беше избран, бидејќи при гласањето не го доби мнозинството од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината Демир Хисар. Поради тоа, во оваа делегатска единица, за уште еден делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ се повтори целата изборна постапка согласно член 68 во врска со член 45 став 1 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

II. Повторните избори, согласно член 51 став 1 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ ги распиша Општинската изборна комисија Демир Хисар со Решение број 1/1 од 12 јануари 1976 година и се одржа на 17 февруари 1976 година.

III. Со спроведувањето на повторните избори за избор на делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, под грижата на Републичката изборна комисија, раководеше Општинската изборна комисија Демир Хисар именувана од страна на оваа комисија со Решение број 5 од 27 февруари 1974 година објавено во „Службен весник на СРМ“ број 10/74.

IV. Резултатите од изборот на делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ ги утврди Општинската изборна комисија — Демир Хисар на начин утврден со член 68 во врска со член 44 и 45 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ.

V. Републичката изборна комисија ги прегледа изборните акти што се однесуваат на повторниот избор на делегат во овој собор од делегатската единица — општина Демир Хисар и не најде неправилности што би имале битно влијание на резултатите од изборот.

VI. Резултатите од повторната постапка за избор на делегати во Соборот на општините на Собранието на СРМ во делегатската единица — општина Демир Хисар се следните:

Во делегатската единица — општина Демир Хисар од 68 делегати во сите три собори на Собранието на општината Демир Хисар гласале 53 делегати, од кои:

За кандидатот Томе Наумовски	43
Неважечки гласачки ливчиња има	10

За делегат е избран **ТОМЕ НАУМОВСКИ** од Демир Хисар.

VII. На избраниот делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, Општинската изборна комисија — Демир Хисар, во смисла на член 68 во врска со член 46 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ му издаде уверение дека е избран за делегат.

VIII. Во прилог на овој Извештај Ви се доставува Записникот на Општинската изборна комисија — Демир Хисар за утврдување на резултатот од изборот на делегатот во Соборот на општините на Собранието на СРМ.

Број 06-692
3 март 1976 година
Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Заменик секретар,
Илија Танески, с. р.

Претседател,
Славе Петровски, с. р.

Членови:

1. **Владо Црвенковски**, с. р.
2. **Живко Атанасовски**, с. р.
3. **м-р Славко Гелевски**, с. р.

Огласен делРЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 21 од 26. XII. 1974 година го запиша во судскиот регистар, на регистарската вложка бр. 21-00-00, основањето на Земјоделската задруга „Димитар Влахов“, со седиште во село Подареш, Струмичко, со следните податоци:

Предмет на работење:

— организирање и унапредување на сопствено-то земјоделско и сточарско производство, како и производството на индивидуалните задругари-производители, стапувајќи со нив во кооперантски односи, набавка и продажба на репроматеријали и земјоделски машини и орудија за потребите на задругата, задругарите и индивидуалните производители, како и набавка и продажба на сите видови индустриска стока за широката потрошувачка, откуп и промет со сите видови земјоделски и прехранбени стоки, жива стока и сточни производи, преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи, откуп, преработка и пласман на техничко и огревно дрво и градежни материјали, изработка, откуп и пласман на домашни ракотворби, прибирање на парични средства и давање на заеми, организирање и пружање на угостителски и хотелски услуги и вршење на сите услуги и пружање на стручна помош во врска со организацијата и унапредувањето на земјоделското и сточарското производство кај членовите и индивидуалните земјоделски производители на подрачјето на задругата.

Овластувања на организацијата на здружениот труд во правниот промет со трети лица: неограничени права и неограничена одговорност.

Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања: Дончо Ѓорѓиев, директор со неограничени права за застапување и потпишување на задругата и Ванчо Илиевски, шеф на сметководството.

Задругата во својот состав ги има и следните деловни единици:

1. Деловна единица — Продавница број 1, со седиште во село Подареш, Радовишко.

Предмет на работење:

— промет со сите видови прехранбени и индустриски производи — стпки за широка потрошувачка.

2. Деловна единица — Продавница број 2, со седиште во село Јаргулица, Радовишко.

Предмет на работење:

— промет со прехранбени и индустриски стоки за широката потрошувачка на населението.

3. Деловна единица — Продавница број 1, со седиште во село Покрајчево, Радовишко.

Предмет на работење:

— промет со сите видови прехранбени и индустриски стоки за широката потрошувачка.

4. Деловна единица — Продавница број 4, со седиште во село Злеово, Радовишко.

Предмет на работење:

— промет со прехранбени и индустриски стоки за широката потрошувачка.

5. Деловна единица — Продавница број 5, со седиште во село Војславци, Радовишко.

Предмет на работење:

— промет со сите видови прехранбени и индустриски стоки за широката потрошувачка.

6. Деловна единица — Кооперација, со седиште во село Подареш, Струмичко.

Предмет на работење:

— организирање и унапредување на земјоделското и сточарското производство, производството на задругарите и индивидуалните земјоделски производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи, откуп и промет со сите видови земјоделски производи од членовите, жива стока и сточни производи, прибирање на слободни парични средства и давање заеми за унапредување на земјоделското производство и сточарството, набавка на машини и др., пружање на стручна помош во врска со организацијата и унапредувањето на земјоделското и сточарското производство.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 21/74. (164)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 162/74 од 26. XII. 1974 година го запиша во судскиот регистар, на регистарската влошка бр. 359, конституирањето на Земјоделската задруга во организација на здружен труд со основна организација за кооперација односно на Земјоделската задруга „Момин Преслап“ од село Блатец, Кочанско во Земјоделско трговска работна организација „Момин Преслап“, со седиште во село Блатец, Кочанско, со следните податоци:

Предмет на работење:

— трговија на големо и мало со стока за широката потрошувачка, земјоделски алати и машини, репроматеријали за земјоделското производство, кооперативни односи со индивидуалните земјоделски производители, земјоделско производство на сопствени површини, сточарство, откуп на земјоделски производи, продажба на земјоделски и сточарски производи, обработка и доработка на земјоделски производи, штедење и кредитни работи, одржување на водоводната мрежа за наводнување, угостителска дејност, промет со алкохолни и безалкохолни пијалаци, управување со киното, откуп и продажба на огревно дрво и дрво за техничка обработка, откуп, тов и продажба на жива стока, врши транспортни услуги на кооперантите и услуги со механизација.

Во правниот промет со трети лица организацијата на здружен труд има неограничени овластувања и неограничена одговорност.

Имиња на лицата овластени за застапување и потпишување на организацијата на здружен труд: Љупчо Синадиновски, директор со потполни и неограничени права за потпишување и застапување на организацијата на здружен труд, Анакиев Благој и Анакиевски Љубомир ќе ги потпишуваат сите финансиски документи без ограничување.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на статутарната одлука на Земјоделската задруга „Момин Преслап“ од село Блатец, за прераснување на задругата во организација на здружен труд, бр. 515 од 12. XII. 1974 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 162/74. (177)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 25/74 од 30. XII. 1974 година ги запиша во судскиот регистар, на регистарската влошка 25-00-00, основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Нов живот“, со седиште во село Zubovo, Струмичко, со следните податоци:

Предмет на работење:

— организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство и производството на задругарите и на индивидуалните производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи, набавка и продажба на репроматеријали, земјоделски машини и орудија за потребите на задругата, задругарите и на индивидуалните производители, снабдување со сите видови индустриски стоки за широката потрошувачка, откуп и промет со сите видови земјоделски и прехранбени артикли, жива стока и сточни производи, преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи, изработка, откуп и пласман на домашни ракотворби, прибирање на парични средства и давање на заеми, откуп, преработка и промет со огревно и техничко дрво, градежни материјали и организирање и давање на угостителски и хотелски услуги, како и стручна помош за организација и унапредување на земјоделското и сточарското производство.

Овластувањата на организацијата на здружен труд во правниот промет со трети лица: во свое име и за своја сметка, задругата одговара целосно.

Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања: Јосиф Глигоровски, неограничено ја застапува и потпишува задругата и Иван Колевски, книговодител.

Во составот на задругата спаѓаат и следните деловни единици:

1. Продавница број 1, со седиште во село Zubovo, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет на мало со универзални стоки за широката потрошувачка, репроматеријали, прехранбени и земјоделски стоки, градинарски и семенски производи.

2. Деловна единица — Кооперација со индивидуални земјоделски производители, со седиште во село Zubovo, Струмичко.

Предмет на работење:

— снабдување на кооперантите со разни репроматеријали, вештачки ѓубрива, семиња и семенски стоки, сточна храна и други земјоделски производи за потребите на кооперантите, откуп и продажба на земјоделски производи, како и услуги со земјоделски машини и моторни возила.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 25/74. (166)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 101/74 од 20. X. 1974 година ја запиша во судскиот регистар, на регистарската влошка

кв бр. 266-01-09, Деловната единица, со седиште во Радовиш, ул. „15 корпус“ бр. 6 на ООЗТ „Услужни дејности со трговија“ во состав на ОЗТ „Агроремонт“ — Струмица, со следните податоци:

Предмет на работење:

— промет на големо и мало со резервни автоделови и земјоделски машини, гуми, акумулатори, автокозметика, моторни возила и земјоделски машини, автоелектрика, промет со електроматеријали и уреди за домаќинството, промет со сите видови водоводни и канализациони материјали и посредување.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Соборот на работните луѓе на Основната организација на здружен труд „Услужни дејности со трговија“ — Струмица во состав на ОЗТ „Агроремонт“ — Струмица, бр. 02-4432/1 од 3. IX. 1974 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 101/74. (183)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 11/75 од 24. I. 1975 година го запиша во судскиот регистар, на регистарската вложка бр. 224, промената на овластеното лице за застапување и потпишување на организацијата на здружен труд — Трговското угостителско претпријатие на големо и мало „Илинден“ од Делчево, така што на местото на досегашниот директор Ефтим Кушевски е избран Станко Војо Јовановски.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието бр. 01-80 од 3. VII. 1974 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 11/75. (244)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 655/73 од 15. I. 1974 година ги запиша во судскиот регистар, на регистарската вложка бр. 267, следните деловни единици на ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, во состав на Работната организација „Кочанско Поле“ — Кочани:

1. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани — Деловна единица — Продавница за промет со сите видови прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, зеленчук и овошје, со седиште во Кочани, ул. „29 Ноември“ бр. 45.

Предмет на работење: промет со сите видови прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, зеленчук и јужно овошје.

Раководител на деловната единица е Трајан Серафимов.

2. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Продавница со седиште во Кочани, ул. „Кеј на Револуцијата“ бр. 1.

Предмет на работење: промет со сите видови прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, зеленчук и јужно овошје.

Раководител на деловната единица е Борисав Марко.

3. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Продавница за промет со месо и сувомесни производи, со седиште во Кочани, ул. „29 Ноември“ бр. 45-а.

Предмет на работење: промет со месо и сувомесни производи.

4. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани — Деловна единица — Продавница, со седиште во Кочани, „Касарски круг“.

Предмет на работење: промет со сите видови прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, зеленчук и јужно овошје.

Раководител на деловната единица е Глигор Тодосиев.

5. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Продавница, со седиште во Кочани, ул. „Љупчо Сантов“ бб.

Предмет на работење: промет со сите видови прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, зеленчук и јужно овошје.

Раководител на деловната единица е Трајан Данилов.

6. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Продавница, со седиште во Кочани, ул. „Карл Маркс“ бб.

Предмет на работење: промет со сите видови прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, зеленчук и јужно овошје.

Раководител на деловната единица е Пешо Панов.

7. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Продавница, со седиште во Кочани, ул. „Гоце Делчев“ бб.

Предмет на работење: промет со сите видови прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, зеленчук и јужно овошје.

Раководител на деловната единица е Живко Донов.

8. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани — Деловна единица — Продавница, со седиште во Кочани, ул. „Гоце Делчев“ бб.

Предмет на работење: промет со сите видови прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, зеленчук и јужно овошје.

Раководител на деловната единица е Хамди Бајрамов.

9. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Продавница, со седиште во Кочани, ул. „Гоце Делчев“ бб.

Предмет на работење: промет со месо и сувомесни производи.

Раководител на деловната единица е Миливој Митев.

10. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Продавница, со седиште во Кочани.

Предмет на работење: промет со сите видови брашно и зрнени храни.

11. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, Деловна единица — Продавница, со седиште во Кочани, ул. „Димитар Влахов“ бб.

Предмет на работење: исто како деловната единица број 8.

Раководител на деловната единица е Марин Пачарски.

12. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица, со седиште во Кочани, ул. „Димитар Влахов“ бб.

Предмет на работење: промет со месо и сувомесни производи.

Раководител: Димитар Папазов.

13. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Продавница, со седиште во Кочани.

Предмет на работење: откуп на сите видови животински кожи и волна.

Раководител: Благој Димишков.

14. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Бифе, со седиште во село Оризари, Кочанско.

Предмет на работење: промет со мешани стоки, прехранбени артикли, алкохолни и безалкохолни пијалаци, зеленчук и јужно овошје.

Раководител: Благој Николов.

15. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Крчма — бифе, со седиште во село Оризари, Кочанско.

Предмет на работење: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалаци, тутун и кибрит.

Раководител: Славко Зафиров.

16. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Бифе, со седиште во село Грдовци, Кочанско.

Предмет на работење: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалаци, тутун и кибрит.

Раководител: Александар Ангелов.

17. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Бифе, со седиште во село Соколарци, Кочани.

Предмет на работење: промет со сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци и прехранбени стоки.

Раководител: Блаже Нацев.

18. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Бифе, со седиште во село Уљарци, Кочанско.

Предмет на работење: исто како деловната единица бр. 17.

Раководител: Тошо Манојлов.

19. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Бифе, со седиште во село Жигјанци, Кочанско.

Предмет на работење: исто како деловната единица бр. 17.

Раководител: Љубе Филипов.

20. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Продавница, со седиште во Кочани, ул. „Милан Зечевиќ“ — Старо игралиште.

Предмет на работење: промет со сите видови прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, зеленчук и јужно овошје.

Раководител: Вангел Кумановски.

21. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Бифе, со седиште во село Чифлик, Кочанско.

Предмет на работење: исто како деловната единица бр. 17.

Раководител: Трајан Иванов.

22. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Бифе, со седиште во село Спанчево, Кочанско.

Предмет на работење: исто како деловната единица бр. 17.

Раководител: Драги Митров.

23. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Бифе, со седиште во село Бање, Кочанско.

Предмет на работење: исто како деловната единица бр. 17.

Раководител: Живко Трајчев.

24. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Бифе, со седиште во село Облешево, Кочанско.

Предмет на работење: исто како деловната единица бр. 17.

Раководител: Ванчо Шопов.

25. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Бифе, со седиште во село Теранци, Кочанско.

Предмет на работење: исто како деловната единица бр. 17.

Раководител: Тодосија Цветковски.

26. РО „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Продавница, со седиште во село Оризари — Кочанско.

Предмет на работење: исто како деловната единица бр. 20.

Раководител: Коле Митев.

Деловните единици се наоѓаат во состав на ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, а во времето на конституирањето биле запишани во судскиот регистар (чл. 25 став 5).

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 655/73. (247)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 655/73 од 14. II. 1974 година ја запиша во судскиот регистар, на регистарската влошка бр. 267, промената на лицата овластени за застапување и потпишување на организацијата на здружен труд — ЗИК „Кочанско Поле“ од Кочани, т.е. на местото на досегашниот директор Никола Тодоров е именуван за генерален директор лицето Иван Михајлов Гицов кој е овластен да ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд неограничено.

Истовремено е овластен да ги потпишува сите парични и финансиски документи на организацијата на здружен труд и Михаил Василије Филабок.

Уписот се изврши врз основа на одлуката на работничкиот совет на ОЗТ — ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани, бр. 0302-251 од 14. II. 1974 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 655/73. (248)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 655/73 од 25. II. 1974 година ги запиша во судскиот регистар, на регистарската влошка бр. 267, следните деловни единици на ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, во состав на ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани:

1. ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Продавница, со седиште во село Зрновци, Кочанско.

Предмет на работење: промет со сите видови прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, зеленчук и јужно овошје.

Раководител: Блаже Николов.

2. ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Продавница, со седиште во село Облешево, Кочанско.

Предмет на работење: продажба на сите видови колонијални и прехранбени производи, железарија и електроуреди.

Раководител: Ване Личков.

Уписот е извршен во регистарот на деловните единици, што се наоѓаат во состав на основната организација на здружен труд „Продажба на мало“ — Кочани, а во времето на конституирањето биле запишани во судскиот регистар (чл. 25 ст. 5 од Уредбата).

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 655/73. (249)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 655/73 од 5. III. 1974 година ги запиша во судскиот регистар, на регистарската влошка бр. 267, основањето на следните деловни единици на ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, во состав на ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани:

1. ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Продавница, со седиште во Кочани, ул. „Стари Парк“ бр. 79.

Предмет на работење: промет со сите видови прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, зеленчук и јужно овошје.

Раководител: Стојче Колевски.

2. ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Бифе, со седиште во село Долни Подлог, Кочанско.

Предмет на работењето: промет со сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци и прехранбени стоки.

Раководител: Раде Савев.

3. ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Продавница, со седиште во село Оризари, Кочанско.

Предмет на работење: промет со сите видови прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, зеленчук и јужно овошје.

Раководител: Тодосија Тодоров.

1. ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани, ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, Деловна единица — Продавница, со седиште во село Грдовци, Кочанско.

Предмет на работење: промет со сите видови прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, зеленчук и јужно овошје.

Раководител: Борјана Манасиева.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 655/73. (250)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 655/73 од 15. IV. 1974 година го запиша во судскиот регистар, на регистарската вложка бр. 267, следното: лицето Никола Бојков е назначен за шеф на сметководството на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Кочанско Поле“ — Кочани и е овластен да ги потпишува сите парични и финансиски документи на организацијата на здружен труд заеднички со генералниот директор Иван Михајлов Гицов.

Уписот се изврши врз основа на одлуката на работничкиот совет на Организацијата на здружен труд ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани, бр. 02-170/34 од 10. IV. 1974 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 655/73. (251)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 655/73 од 15. IV. 1974 година ја запиша во судскиот регистар, на регистарската вложка бр. 267, Деловната единица — Продавница, со седиште во Винаца, ул. „Маршал Тито“ бб, во состав на ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани на ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани.

Предмет на работење: промет со сите видови прехранбено-колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, зеленчук и јужно овошје.

Раководител: Благој Шопов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 655/73. (252)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 19/1975 год. ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување и потпишување на Самостојното основно училиште „Гоце Делчев“, село Горни Подлог, Кочанско, односно на местото на досегашниот директор Милослав Попов е именуван за директор Стојан Стојменов кој со неограничени овластувања ќе го застапува и потпишува училиштето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на работната заедница на Училиштето, бр. 174 од 29. I. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 19/75. (254)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 36/75 од 21. II. 1975 година ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување и потпишување на организацијата на здружен труд — Предилницата „Струмичанка“ од Струмица, така што на местото на досегашниот директор Костадин Каракашев е именувана за директор Лилјана Маркова — Куцолова, со потполни и неограничени овластувања во однос на застапувањето и потпишувањето на организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Предилницата „Струмичанка“ од Струмица, бр. 03-659 од 21. II. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 36/75. (262)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 327 од 9. XII. 1974 година, ја запиша во судскиот регистар на регистарска вложка бр. 215 Деловната единица „Куклишанка“, со седиште во село Куклиш, Струмичко, што се наоѓа во состав на работната организација, односно Основната организација на здружен труд Занаетчиско услужно производно претпријатие „Иднина“ — Струмица.

Предмет на работење:

— промет на мало на производи на база шеќер и какао, деликатесни производи, алкохолни и безалкохолни пијалаци, тутунски преработки и кибрит, разни печива, млеко и млечни производи и угостителство: точење алкохолни и безалкохолни пијалаци, кафе, чај и исхрана.

Уписот е извршен врз основа одлуката на Соборот на работните луѓе на Организацијата, бр. 01-1670/1 од 13. XI. 1974 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 327/74. (185)

СОДРЖИНА

	Страна
89. Закон за редовните судови — — —	169
90. Закон за јавното обвинителство — —	180
91. Закон за дополнување на Законот за формирање на средства на солидарноста на СР Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди за воведување „Недела на солидарноста“ —	185
92. Закон за престанок на важењето на Законот за книговодството на организациите на здружениот труд од општествените дејности — — — — —	186
93. Одлука за избор на претседатели и попостојани судии на основните судови на здружениот труд — — — — —	186
94. Одлука за избор на повремени судии на Судот на здружениот труд на Македонија и на основните судови на здружениот труд — — — — —	186
95. Одлука за избор на судии на Окружниот суд во Битола — — — — —	192
96. Одлука за престанок на функција и за избор на судија на Окружниот стопански суд во Битола — — — — —	192
97. Одлука за разрешување и избор на судии на Републичкиот совет за прекршоци — — — — —	192
98. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Републичкиот педагошки совет — — — — —	192
99. Одлука за именување на претседател и членови на Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство — — —	193
100. Одлука за финансиска програма за изградба, одржување и реконструкција на патиштата во 1976 година — — — — —	194
101. Одлука за утврдување на Програма за развој на непосредната детска заштита во Социјалистичка Република Македонија во 1976 година — — — — —	195
102. Одлука за давање согласност на Самоуправната спогодба за здружување во организација „Радио-телевизија“ — Скопје и на Статутот на „Радио-телевизија“ — Скопје — — — — —	195
103. Дополнителен извештај за резултатите од повторните избори на делегат во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од делегатската единица општина Демир Хисар — — — — —	196